



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 16

29 мај 1946 год.

Год. II

Службен весник на Народна Република Македонија влегуе повремено. Ракописите се праќаат на адрес: Одделение за печат — отсек службен весник на Н. Р. М. — Скопје. Ракописите не се враќајт

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 динари за една година 250 динари. Огласите се приеми по тарифата објавена во Службен весник на Н. Р. М. бр. 7/46. Чековна сметка бр. 83109

12  
151  
На основание на чл. 44 од Правилникот за надокнадење на разноските за службените патувања и селидби на сојузните службеници на сојузните саобраќајни и останали установи од 22 V 1945 год. и Решението на привредниот совет V бр. 3912/24 IV 1946 год. и по предложението на Министерот на финансите, Министерскиот совет на НРМ донесе

### РЕШЕНИЕ

за дневниците за службени патувања на службениците во Народната Република Македонија и работниците и намештениците кои што се исплатуваат по Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците од 20 април 1945 год.

1) На службениците на Народната Република Македонија за службени патувања во границите на државата припаѓаат следните дневници:

а) на службениците од I до IV пол. група 2 степен Динара — — — — — 220.—

б) на службениците од V до VIII пол. група и приправниците од VIII пол. група Динара 200.—

в) на службениците од IX до X пол. група и приправниците од IX пол. група Динара — — — — — 180.—

г) на приправниците од X пол. група, званичници, слугите, дневничарите, надничарите и работниците кај републиканските установи Динара 160.—

2) На намештениците и работниците кои се исплатуваат по Уредбата за регулирање на надниците и платите на работниците и намештениците од 12 април 1945 год., за службени патувања во границите на државата а кај име накнада им припаѓаат следните дневници:

а) на намештениците чија редовна месечна плата на работниците чија месечна заработуачка (пресметана на основание одредените саатни надници за 25 дена) изнесуе преку 4,500 динари Динари — — — — — 220.—

б) на намештениците чија редовна месечна плата на работниците чија месечна заработуачка изнесуе преку 3,200 до 4,500 динари Динари — — — — — 200.—

в) на намештениците чија редовна плата на работниците чија месечна заработуачка изнесуе преку 2,500 Динари — — — — — 180.—

г) на намештениците чија редовна месечна плата на работниците чија месечна заработуачка изнесуе преку 2,500 до 3,200 динари Динари — — — — — 160.—

Во поглед на условите од кој што се одредуваат службени патувања и дневници на намештениците и работниците ќе се применуваат сходно прописите на Правилникот за накнадата на разноските за службените патувања и селидби МФ I бр. 3081 од 12 јули 1945 г. („Сл. весник“ бр. 13 од 13 јули 1945 година).

Поголемите дневници ќе се исплатуваат само од кредитите предвидени за патни трошкови односно уштеди по другите кредити, под услов да предангажирањето се добие одобрување за поголемување кредитот од уштедите.

Овао Решение влезуе во сила од 7 мај 1946 година.

Министер на финансите

Д. Чамба, с. р.

Претседател на Владата на НРМ  
Л. Колишевски, с. р.

152  
На предлог на Дирекцијата на градежни материали при Управата на државните купо-продајни дирекции и претпријатија за Македонија „Докуп“ донесеум следното

### РЕШЕНИЕ

Се одобруе на Дирекцијата за градежни материали при Управата на Државните купо-продајни дирекции и претпријатија за Македонија „Докуп“ да може да отвори свои складови во: Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Битола и Куманово, кои складови ќе бидат органи на Дирекцијата и ќе се раководат од истата.

Поблиски одредби за начинот на работата и организацијата на истите складови ќе пропише помнатата Дирекција со посебен правилник, кој подлежи на предходно одобрување на Министерот на трговијата и снабдуењето.

Министер на трговијата и снабдуењето:  
Д. Бојановски-Дизе с. р.

153

### ПРАВИЛНИК

за полагање на дактилографски курс а издаден на основание на решението бр. 2066 од 18 IV 1946 год. на овој Министерство

Чл. 1

Целта на испитот е да покаже кандидатот дека го усвоил прописаниот наставен план за дактилографскиот курс.

Чл. 2

Да покаже солидно и брзо чукање на машина и да на основание на това може да стапи во стопанскиот живот.

Чл. 3

На испит се допуштат онија кандидати, кој го редовно посетувале курсот за определеното време.

Чл. 4

Испито е устен и практично чукање на машина.

Чл. 5

Кандидатот ќе полага испит пред испитна комисија која ќе биде определена од страна на овој Министерство.

Чл. 6

Брзината на пишуењето на машина ќе се определува овака: до 110 откуцаја во минута доволен (2), од 110 до 140 откуцаја во минута добар (3), од 150 до 170 откуцаја во минута многу добар (4) и преку 170 откуцаја во минута одличен (5).

Чл. 7

На кандидатите кој ќе го положат со успех испитот ќе им се издаде уверение за издржаниот испит, потпишано од комисијата.

Министер: Д. Бојановски — Дизе с. р.

154

Изменение и дополненне на Правилникот на државните трговски гимназии во Македонија за учебната 1945/1946 година

Во член 43 се изменува последниот став „Училиштата со недостаточен број часови, имат за дополненне часови по горните оделенија на основни училишта во градот“. Се измествува и гласи: „Училиштата со недостаточен број часови ќе дополнуат часовите си до максимум во други стручни училишта под ресорот на Министерството на трговијата и снабдуењето“.

Во член 66 ставот, — — — и каков поравителен испит треба да полага ученикот се изменува и гласи: „И каков дополнителен испит треба да полага ученикот“.

Во член 69 оцената од поведението „Слабо 2“ се изменува и гласи „Лошо 1“.

Член 72 се изменува и гласи: „Ако има оценка по еден или два предмета слаб (1), ученикот полага поправителен испит. Поправителниот испит се полага од 5 — 10 септември. При болест ученикот може да посака одлагање на испитот најмногу до 15 октомври.“

Поправителен испит по јазиците, књиовство со кореспонденција, политика, аритметика, трговско сметање и математика е устен и писмен, а по другите предмети е само устен. Испитот се праи пред 3 члена комисија назначена од Директорот. Оценката од поправителниот испит се смета за годишна оценка. Ако ученикот и на поравителниот испит добие оценка слаб (1) макар и од едниот предмет, остава во истиот клас.

Член 74 се изменува и гласи: „Учениците свршиле успешно V клас на трговската гимназија се јавуваат на матурскиот испит согласно наречен Правилник за тој испит. Ученици кои имат во V клас годишни слаби оценки од еден или два предмета, се упатуваат на поправителен испит од тија предмети во септемвријскиот срок. Ако на поправителниот испит ученикот добие макар и од едниот предмет оценка слаб го повторува класот. А учениците положили поправителен испит во септемвријскиот срок, имат право да полагаат матурскиот испит во таа септемвријска сесија.“

Министер,  
на трговијата и снабдуењето:  
Д. Бојановски — Директор

155

## ЗАПОВЕД

№ 285 — 14 V 1946 год.

Согласно писмото на Претседателството на народната влада бр. 1370 од 22 II 1946 год назначувам Дисциплински суд при Министерството на просветата во следниот состав:

1. Обвинител — Трајко Атанасов, началник на контролниот одел;
2. Претседател — Димче Левков, началник на школото;
3. Членови: Крум Точев, шеф на инструктивниот отсек; Мане Манев, инструктор.

Заменици:

1. Обвинител — Димитро Илиев;
2. Претседател — Климе Секулов;
3. Членови: Теља Чела и Љубен Дамјановски.

Министер: Н. МИНЧЕВ, с.р.

Бр. 2358

156

Со оглед на споени текстилните фабрики: „Кузман Јосифовски — Питу“, „29 ноември“ и конфискованите текстилни ф-ки „Тулбент“ и „Армаган“ (Окр. Нар. суд Кр. Бр 57/46 г.) ќе бидат порентабилни и порационално искористувани донесувам следното

## РЕШЕНИЕ

1) Текстилните ф-ки „Кузман Јосифовски — Питу“, „29 Ноември“ и конфискованите текстилни

ф-ки „Тулбент“ и „Армаган“ се спајат во едно предпријатие.

2) Името на предпријатието ќе биде „Кузман Јосифовски — Питу“.

3) Пред да се изврши спајањето, секое предпријатие ќе треба да заклучи книгите и направат биланс.

4) Новоформираното предпријатие ќе има едно књиовство.

5) Техничките работи околу спајањето да се свршат во рок од 20 дена од денот на приемот на оваа решение.

6) За стореното да се поднесе писмен извештај (протокол на ова Министерство).

С. Ф. — С. Н.

Министер за индустријата и Рударството  
Инж. Г. Василев с.р.

157

## СООПШТЕНИЕ

на Министерството на индустријата на ФНРЈ

за доставуењето на податоци за усовршената, новини во техничките пронајдуења во работата на индустријските и други привредни предпријатија на Патентната управа при Министерството на индустријата на ФНРЈ.

Во работата на обновуењето на нашата земја, работниците и техничките стручњаци ќе се задосеат само со обновата на оштетените предпријатија и со створуење на условија за нормална работа во истите, а со своето завземање и поставуење систем во работата развија голема активност во интензивната и рационалната организација на производството со разни пронајдуења, со технички усовршенеа и со други новини во нашата индустрија и во други привредни грани. Со тие живни резултати се постигна побрза и побрза употреба на машини, алати и сировини, како и спестуење на материјали, рационарање на погонот и подобруење на организацијата на работата.

Поради ова се укажа потреба да се сите овие искуства соберат на едно место, проучат воопшто и дае можност на нивната примена во други предпријатија од истата грана. Ценејќи го значаеното кое овие искуства го имаат во подигањето и усовршенето на целокупното привредно производство, Министерот на индустријата и претседател на привредниот совет на ФНРЈ другарот Андрија Хебранг, донесе одлука бр. 1123 према која индустријските и други привредни предпријатија треба да достават сите досегашни искуства, како и во иднината да доставуваат редовно на Патентната управа при Министерството на индустријата на ФНРЈ сите податоци за своите технички пронајдуења, технички усовршенеа и новини, за усовршенето на работни методи и усовршенеа постапките при изработуењето, за усовршенето на машините и алатите, за рационализацијата на индустријскиот погон, како и на пр. со изборот на соодветни постројки и гориво, со спестуење во сировините како и со друга поставени и предложенија, кои имаат за цел поватакашна рационализација и усовршенеа на производството. Во одлуката е назначено како и на кој начин треба да се обработи целиот тој материјал.

Се повикуваат управителите и раководителите на сите индустријски и други привредни предпријатија веднага да пристапат кон усовршенето на оваа одлука и да достават сите до сега постигнати искуства (опити) на Патентната управа при Министерството на индустријата на ФНРЈ во Београд, за начинот прописан во точка 2 на Одлуката. Исполнувањето треба да се испраќаат во затворен пакт на адресата на Патентната управа, која се наоѓа во зградата на Министерството на индустријата на ФНРЈ ул. Милоша Великог, бр. 14 низемље, соба бр. 33 — Београд.

Од Министерството на индустријата на ФНРЈ

§ 1  
 Од први јануари оваа година стапи на снага збирниот буџет на Народна Република Македонија за 1946 година. За да би сите наредбодатели и сметколагачи во токот на извршуењето на буџетот постапувале еднообразно, при исполнењето на сметководната служба, пропишувам на основание § 87 Уредбата за државното сметководство и чл. 32 од Финансовиот закон кон буџетот за 1946 година следното

## НАПАТСТВИЕ

### за извршуење на збирниот буџет на расходите и приходите за 1946 година на Народната Република Македонија и за правилното применуење одредбите на Финансовиот закон кон истиот буџет

Буџетот за 1946 година, заедно со другите мерки, кои се до денеска превземени во сите сектори на нашата финансозна политика претставува добар чекор напред на патот, кој води кон средуењето на нашите државни финансии. За разлика од досегашното буџетирање, вршено по буџетски дванаестини, сега за прв пат се пристапуе кон нормалното годишно финансирање. Но не малка важност за државните финансии претставува правилното и уредно извршуење на државниот буџет. Нарочно денеска кога се наоѓаме во период на средуење на нашите државни финансии и кога сите напори треба да бидат направени во ова напращање; на извршуењето на државниот буџет, рационалното извршуење на државните расходи, од една страна, и правилното реализирање на државните приходи, од друга страна, зависи од добриот ред во државните финансии.

За тоа за извршуењето на буџетот за 1946 г. треба да се обрне во секој поглед полно и сестрано внимание.

Во прв ред, сите надлежни органи на кои што извршуењето на буџетот е поверено треба свесрдно и предано да се заложат, за правилното извршуење на буџетот. Они треба оваа важна задача да ја исполнат со полната своја способност, умешност и одговорност за должноста.

За да се во овој поглед постигнат успешни резултати, неминовно е нужно целиот процес за извршуењето на буџетот да се исполњава дисциплиновано и ажурно, на основание прописите со кои што регулирана работата на државното сметководство. Затоа е должност на сите раководни органи непрестано да ја пратат работата, испитуат стручноста и оценуваат резултатите на работата на сите службеници, како на оние кои работат на извршуењето на расходите, така и на оние кои работат на прибирањето на приходите. Ова нарочно затоа, зашто од досегашната практика е утврдено дека слабите резултати во работата во најголем дел идат од нивната немарливост или неспособност. Затоа треба на сите службеници да им се предочи сето значење од правилното извршуење на буџетот, за целокупната државна финансозна дејност. Уз тоа треба да се упозораат на правилното спроведуење на сите законски прописи, бидејќи успешното буџетирање, исто така, е условено со точно применуење на сите прописи, како оние во Финансовиот закон, така и во останатите од областа на финансозното законодавство.

Савезниот Министер на финансиие во своето напатствие V бр. 3663 од 1 април 1946 год. за извршуење на савезниот буџет за 1946 год. е дал можгу останатото и следните општи директиви, кои се однесуваат како за државниот, така и за републиканскиот и одборските буџети:

#### I НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ

Нарочно треба да се обрне вниманието на службениците кои што работат на разрезот и наплатуењето на државните приходи, дека од нивниот успех во наплатата на сите предвидени приходи зависи можноста за подмируење основните и нужни државни потреби. Големи финансиски средства, што се за таа

цел нужни има да се набават исклучително по тој пат т. е. од остварените државни приходи. Со добро организирана служба за наплата, сестрано заложуење и свесна работа за правилна наплата на приходите можат да се реализираат во потполност и благовремено не само сите по буџетот предвидени приходи, ами би се могло да се постигне и виден вишок. Брзата нормализација на нашите општи прилики од една страна и постојаното изградуење на нашата земја упоредно со се поголем и поширок развиток на нашата привреда од друга страна, даваат достатчно објективна основа и можност за реализирање како фискални, така и привредни вишоци на приходите. Затоа е императивна должност на сите органи во наплатата на државните приходи безусловно да постигнат полн успех. Ако сите органи безусловно одговорат на сите свои задолженија и ако искажат целата своја способност и тактичност во прибирањето на државните приходи, позитивни резултати нема да останат. Во противен случај, Министерството на финансиие ќе биде принудено да заведе најстроγο организирање на државните издатоци, што би довело во прашање подмируењето и на најосновните државни нужди, или да пристапи кон оние мерки, кој што би со обзир да целокупната привреда зависи од положението и развитокот на државните финансии биле неопортунни, пошто би се со овие мерки направиле сериозни сатресенија во периодот на нашето привредно и финансиско средуење.

#### II ИЗВРШУЕЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Точно извршуење на предвидените расходи од најголема е важност за целосното државно финансирање. Правилното и добро извршуење на расходите најпојќе зависи од финансијската дисциплина на сите органи на кои што е тоа извршуење поверено. При извршуењето на издатоците најважно е преди се, да се примени строга економија и да се покаже полна умешност, да се со што помалку средства постигнат што поголеми резултати. Затоа е крајно нужно, да се по буџетот одобрените кредити ползуваат само во онаа мерка, која одговорува на нужноста и важноста на државните задачи. Со добра организација, интензивна работа и разумна економија можат да се постигнат знатни буџетски економии кои ќе овозможат напоредно со полната наплата на предвидените приходи, да се во течење на 1946 год. задолжат сите неодложни државни нужди. Затоа е нужно да се предвидените расходи ползуваат не само во границите на стварните нужди, ами и на рационално. Треба да се има постојано предвид да државната каса може да се ангажира само за она што е неопходно и што без штетни последиција, неможи да се одложи. Не смее повеќе да се повтори неадроно и погрешно разбирање, које во известен дел во нашата пракса се уобичаило, по кое треба сите кредити да бидат употребени или во потполност потрошени со самото тоа, што се по буџетот предвидени. Доколку се во течење при извршуењето на расходите покаже да нема нужди и неотложна потреба за арчење на известни буџетски кредити, било во целост или пак во одобрен износ, сите такви кредити треба да

крајот на буџетската година да се запазат како уштеди. Исто така не може постојат да се толерираат превидувањето на расходите и приходите на кредитите за нешто друго, освен за оноа што се предвидени. Никаков кредит не смеа да се повлече ако по буџетот нема за тоа подготвен кредит.

Бидејќи да е во нашата досегашната практика малко и такви случаи, треба нарочно да се нагласи дека расходите можат да се вршат само ако действителната потреба тоа апсолутно го бара, најпојќе во предвидените граници, а употребувањето на кредитите има да се врши исклучително за задоволување одредените нужди. Сите надлежни органи безусловно има да се придржуат на овие основни прописи или во противен случај ќе сносат полна одговорност.

На основание изложеното, апсолутно е нужно сите органи кои што непосредно или посредно земаат учество во извршувањето на буџетските расходи да покажат големо желание, достаточен труд и залажување во својот делокруг на работата. Нивната должност е да во течение на 1946 год. да спроведат систематска економија кај сите издатоци и да се избегнат сите ненужни расходи и да ги задоволат неопходните државни нужди со најнужни износи. Тие треба да се грижат не само за правилноста и законноста на сите издатоци, ами и за нивната ползност и опортуност од гледиште на државната целност. Интересот на државата на нив треба да им биде над сè. Само по тој пат можат да се постигнат позитивни резултати во правец на потполна буџетска равнотежа и стабилизација на државните финансии.

#### а) ИЗВРШУЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ РАСХОДИ

За секоја исплата во личните принадлежности нужно е да има основ за исплаќање, а тоа е фактичката работа на односниот службеник. Према тоа во платните списоци има да се внесуваат само оние службеници кои што се стварно најдуваат на работа, а на основании одлуките за нивното поставување односно превземање донесени предварително од страна на надлежните органи. Без формална одлука за поставување односно превземање неможат да се вршат никакви исплати на принадлежности. Бидејќи овие одлуки мораат на режисерите да им служат како основ за ликвидација на личните расходи. Податоците за висината на принадлежностите треба да се уписани во платните ликвидационите листови, односно контролните на персоналот. Секоја исплата, било за редовни принадлежности, било за евентуални разлики, има да се внесуат во платниот ликвидациониот лист, односно контролниот. Во истите се внесуат и сите промени, кој имаат влијание на висината на принадлежностите. При секоја ликвидација на месечните принадлежности во секој платни лист — ликвидационен лист или контролник, од страна мора да се потпише режисер-ликвидатор, кој што е одговорен за правилноста и уредноста на ликвидацијата. Исто така сите забрани мора да бидат уписани во ликвидационите листови односно контролниците, а одлуките за тие забрани мораат да бидат приложени со одлуките за назначувањето. Судските и административните забрани не се внесуат во признаници односно платни спискови. Сите забрани должен е режисерот да ги обуставува во готово при исплаќањето на принадлежностите и веднаш по книга книгата за забрани ги предава на односниот поверител.

#### б) ИЗВРШУЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ РАСХОДИ

При ликвидација на материјалните расходи треба да се држи на поранешните издадени напатствија за миналите буџетски периоди. Како што е во поменатите напатствија нагласено, надлежните шефови на сметководствата и режисерите должни се да обратат внимание на основните елементи кој што треба да содржи секој документ, а без кој правилна ликвидација и исплата не може да се изврши. Секој надлежен е да определи режисер, кој што

има право да подигне пари. Таа одлука, како што е во поранешните напатствија, треба да се достави на основно на Министерството на финансии каде се води сметката на отплатените режисери. Со документите на основание кои се врши исплата, треба сепогаш да бидат приложени односните одлуки за назначување, претиски од потребните одобрувања, реферати итн. на основание од кои ќе може да се установи правилноста на државните задолженија. Секоја одлука за ангажирање треба да содржи предмет за набавката, по кој начин ќе биде набавена, прерачунска сума и кредит од каде ќе се изврши исплатата. Со одлуката за извршената работа или набавка мора да постои и уредна сметка. На сметката треба да има и односните потврди за извршената работа или извршената лиферирација. Ако се во прашање граѓевински работи, кон документот за исплата мора да биде приложена ситуација за извршената работа составена по прописите за оправдување и обрачун по градежни и слични работи. Во налогот за исплата мора да биде назначено презиме и име на поверителот, кому му се плаќа, износ кој што се плаќа и на терет кои кредит има да се изврши расходување.

Ако се врши исплаќањето како специјален кредит, изван буџетот или од привремен безкаматен заем нужно е секогаш да се приложи основната одлука во препис за да се види по чие одобрение, по чие барање или предлог тој заем е заклучен односно одобрен. Нарочно се обрнува внимание на обставите за јавни дажбини. Земените аконтации мораат да се правдаат во најкус рок, а најдоцна во рок од 30 дена со уредни документи. Аконтации во поголеми износи чие арчење ќе се врши во течение на еден месец или повеќе дена, забранени се поради тоа, да не би се расположивата готовина непотребно држала по касите на Министерствата и установите. За таа цел земање на аконтации треба да се врши само за оноа што има да се исплати за неколку дена. Неоправдано задржување на пари подлежи на законски санкции, кој што за вакви случаи ќе бидат строго применуени.

Нужно е по начало да се нагласи дека сите исплати т. е. исплатните документи мора да се сообразат со прописите со кој што е регулирана сметководната служба.

### ИЗВРШУЕЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА ФИНАНСОВИОТ ЗАКОН

Овој буџет треба да биде во целост извршен и применуван онака како е одобрен, дека е како и секој закон, задолжителен за сите органи. За разлика од миналите буџетски периоди, кога со војната и од војната настаналите последици неминуемо барале вршење на издатоци независно од редовните прописи, денеска ќе треба целата финансова работа да се врши во рамките на законските одредби и поставените правила. Се оноа што можеше да се оправдае со исклучителното време до дефинитивното ослободување на целата наша земја или недостаток на нови прописи, кој што ги одговарале на нашата нова децентрализирана и демократизирана државна организација, денеска е отпаднало, затоа дека досегашните финансови закони како и другите прописи од областа на финансовото законодавство, даваат во главно достаточна основание за правилното проведување на државната финансова служба. Затоа сите предвидени одредби во овој финансов закон неопходно ќе треба при извршувањето строго да се применуат и почитаат. Во случај на противно поставување сите одговорни органи неизбежно ќе носат полна одговорност за својата работа.

#### А. Извршување на општите одредби по збирниот буџет на Н. Р. М.

1. Во чл. 2 предвидени се вкупните износи на расходите и приходите по републиканскиот буџет и збирните буџети на сите окружни народни одбори со вишковите на расходите над приходите. Висината



на одобрените расходи кај окружните народни одбори претставуваат само граница до која можат издатоци да се вршат, бидејќи сите одбори се должни да ги своите издатоци вршат во рамките на своите реализирани сопствени приходи. Ете зошто се обрнува внимание на сите народни одбори да Главната републиканска каса не е задолжена да во течение на 1946 год. доделуе дотации со цел да покрие ивните вишкови на расходите над приходите. Само по исклучение, ако и во колку се утврди да некој од одборите не се апсолутно во состојание да со сопствените приходи ги покријат бар својте најосновни издатоци, Главната републиканска каса ќе им покрие разликата по меѓу расходите и приходите во границата на финансијската можност. Овоа се прави и поради тоа што и Главната државна каса нема да дава дотации на републиканската каса без оправдани нужди, како е во Напатствието на Министерството на финансиие на ФНРЈ V бр. 3636 од 1 април 1946 год. изрично речено.

II. Во чл. 3 е предвидено дека вишокот на расходите над приходите по чл. 1 ќе се покрие од ванредните приходи и приходите на Главната државна каса на ФНРЈ. Бидејќи Главната државна каса на ФНРЈ ќе покрива разликата во расходите само во крајно оправдани и исклучителни случаи на Главната републиканска каса и останува да задоволе своите нужди од сопствените си редовни и ванредни приходи. Ете зошто, а да се овозможи правилното финансирање, се става во должност на сите народни одбори, учрежденија, установи и претпријатија да републикански приходи ги предаваат на време, во определените срокови и над определените износи чрез чекова сметка бр. 81200 како е речено во нашето напатствие II бр. 13130 од 25 VII 1945. Неисполнителите ќе бидат строго преследувани.

III. Во чл. 4 е прописано дека за извршувањето на буџетот ќе се применуваат прописите со кој што е регулирана работата на државното сметководство. Отстапување од тие приписи по образложено предложение на надлежниот Министер ги одобруе само Министерот на финансиие.

Обрнува се внимание на надлежните органи да со цел на нормално финансирање нема да се допушти да се од исклучителните отстапувања створат правила, бидејќи најчесто со тиа исклученија се праваат мачнотии и со тоа се пречи на работата во целото течение на извршувањето на буџетот. Поради тоа нема да се одобруваат сите овија барања, кои што произлегуваат од евентуални неспособни или неупатени надлежни органи, бидејќи да имаме веќе условија за нормално финансирање. Во случај на противно постапување, без предварително одобрување на Министерот на финансиие одговорните органи ќе бидат земени на одговорност.

IV. Во чл. 6 е предвидено дека сите прописи од општ карактер (уредби, одлуки, правилници, статuti и др.) доколку повлекуваат издатоци од државната, реопективно републиканската и одборските каси, органите на Народната република и народни одбори ќе ги донесуваат во споразумение со Министерот на финансиие на НРМ и предварителна согласност на Сојузниот Министер на финансиие.

Тука е важно да се нагласи дека овој пропис непремено во течението на оваа година треба да се задолжително исполнуе, бидејќи без оваа согласност, а на основание на тие прописи, не можат да се вршат никакви исплати.

V. Со чл. 7 дадено е право на Министерот на финансиие на Народната република Македонија да по образложено предложение на извршниот окружен народен одбор одобруе буџетите за изминатите буџетски периоди на оние народни одбори, кои што по некоја причина не ги испратиле на одобрение или воопште не ги составиле.

Затоа, доколку некој народен одбор досега не е направил буџет за изминатите периоди воднага да го направи и со подробно образложение да го испрати најдоцна до крајот на месец мај 1946 год. преку око-

лискиот и окружниот народен одбор во Министерството на финансиие. Се ставае во должност на финансиовниот оддел при окружните народни одбори да проверат да ли сите народни одбори имаат составени и одобрени буџети и доколку немаат да се постапи по гоопшто.

Со истиот член се задолжуваат сите окружни, околисци, градски и месни-општински народни одбори во Македонија да до крајот на месец јуни 1946 год. состават својата завршна сметка за изминатиот буџетски период јуни — декември 1945 год. и ја предадат за преглед и разрешение во Министерството на финансиие. Подробности за завршната сметка ќе се дадат со одделно напатствие.

VI. Во чл. 8 предвидено е тект во течение на 1946 год. ќе се изврши ревизија на сите фондови, бидејќи е заповедено дека поедини министерства и народно народните одбори основуваат разни фондови најчесто без никоја особена нужда. Средствата на тие фондови се арчат без план и систем така да е невозможно да се добие јасен преглед за нивното финансирање. Поради тоа е нужно во интерес на средувашето на државните финансии целото финансирање да се спроведуе преку редовниот буџет, а со исклучение дека самите обстојателства налагаат, да се допусне финансирање и преку фондовите.

За исполнувањето на предното Министерството на финансиие издаде специален распис под бр. 1335 од 18 април о. г. и барањите сведенија треба непремено да се дадат до 15 мај о. г.

VII. Во чл. 9 е предвидено дека аванси од отворените кредити за материјални расходи можат да се даваат по наредба на наредбодателот до 50.000 — динари а по наредба на помошниот наредбодател до 25.000 — динари. За секоја поголема сума треба предварително согласие од Министерот на финансиие. Што значи кога се тражи аванс над 25.000 до 50.000 — помошниот наредбодател треба да прибави согласност на наредбодателот од дотичниот ресор. Само за износи преку 50.000 динари нужно е согласие на Министерот на финансиие.

Значително е да се забележи дека по принцип земање на аванси не е препорачливо, бидејќи веќе имаме можност да се плаќањата вршат направо после извршените покупки, работи и услуги. Но каде што би тоа пречело на правилниот развој на работата дозволават се не само во границата на горните суми ами и поголеми аванси но по предварително согласие од страна на Министерот на финансиие.

Да напомниме дека секоја привремена расписка за земен аванс треба да се ликвидира во рок од 10 дена (чл. 150 Уредба за државното сметководство). Само во оправдани случаи наредбодателот може овој рок да го продолжи уште на 20 дена. Ете зошто ни еден привремен издаток не смее да лежи во касните повеќе од 30 дена без согласие на Министерот на финансиие. Против неисполнителите на оваа законска одредба во 1946 год. ќе се превземаат строги законски мерки.

Одредбата во чл. 87 став 13 во Правилникот за работата при одсеците на сметководствата при министерствата и за сметководната служба при наредбодателите е дополнува и има да се разбира така, дека нов аванс по една работа може да се исплати на режисерот по налог на наредбодателот што поднесе на исплатната каса уредни оправдателни документи за порано земен аванс и врати евентуалниот остаток по пораншниот аванс заедно со задржаните давачки, без да се чека да се тие оправдателни документи визираат од страна на контролата и прокнижат по книгите на исплатната каса. Ако контролата не е во истото место каде што е и исплатната каса — режисерот во налогот со кој што бара нов аванс ќе назначи кога, под кој број и во која сума е, предал исплатните документи за порано земен аванс.

Исплаќањето пак на аванси од личните принадлежности е апсолутно забрането, бидејќи нема ни-

какво законско оправдание. Личните принадлежности службениците ги примаат во напред за месецот во кој што служат и нема никакво основание за земање на аванс. Доколку такви аванси по касите има, треба да се ликвидираат до крајот на месец мај по секој начин, бидејќи нема да се земаат под внимание никакви извиненија, а напротив виновните ќе бидат предадени на Јавниот обвинител за безправно ползување со државни парични средства.

VIII. Во чл. 10 е прописано дека сите исплати за покупки, работи и услуги чија што вредност преминува 5.000 — динари ќе се вршат само преку Поштенската штедионица или јавно-правни парични заведенија со вирман преку чековните жиро или текушти сметки на поверителите. Ова не се однесува на исплати за лични расходи, надници, патни разноски и побарување за покупки работи и услуги заклучени во исклучителен случај со непосредна погодба во смисол на §§ 147 и 150 од Уредбата за државното сметководство. Според тоа, покупките и работите заклучени по тие исклучителни непосредни погодби, ќе се плаќаат директно на поверителот и преку 5.000 — динари во број, а пак покупките и работите склучени со редовна непосредна погодба по § 149 од Уредбата за државното сметководство, а чии што вредност преминува 5.000 — динари, ќе се плаќаат само преку Поштенската штедионица или други јавни — парични заведенија со вирман преку нивните чекови, жиро или текушти сметки. При тоа, при исплатувањето направо наведените покупки и работи нема да се бара уверение за платен данок за протеклото тримесечие, додека за исплатите друго наведените покупки и работи такво уверение ќе се бара ако вредноста поминува 15.000 — динари.

Подобри напатствија за извршувањето на овој член се дадени и оваа година под бр. 19201 од 7 V 1946 и миналата година и тоа: од страна на Сојузното Министерство на финансии под бр. 5088 од 11 VIII 1945 год. („Сл. лист“ бр. 61 1945 г.) и Министерството на финансии на НРМ под бр. 13130 од 25 VIII 1945 и бр. 29361 од 21 XII 1945 год. бидејќи овој пропис важеше и во другото полугодие на 1945 година.

IX. Со чл. 11 е прекината досегашната практика да издатоците во буџетите на народните одбори не се превентивно визираат. Министерството на финансии распореди при окружните народни одбори свој контролни органи за исполнување на предната задача и нивен издаток од 1 мај ов. г. исплатните каси при одборите не можат да го извршат ако немаат предварителна виза од контролниот орган при округот.

За функцијата на тие органи и правилното вршење на таа служба Министерството на финансии издаде одделни напатствија под бр. 275 од 15 V 1946 година.

X. По Законот за државниот буџет на ФНРЈ секој народен одбор сам си го извршува својот буџет. Бидејќи еден голем дел од месните-селски народни одбори нема способен персонал за извршување на својот буџет, тоа со чл. 12 е пропишано извршувањето да го превземат финансните оддели при околските народни одбори. За превземањето нужно е да се донесе формално решение од околскиот народен одбор. Се задолжува сите околски народни одбори да до 31 мај 1946 год. точно утврди кои месни-селски народни одбори ќе можат сами да ги извршуваат своите буџети и после тоа испратат сведение преку окружниот народен одбор до Министерството на финансии од кои одбори превзели извршувањето на буџетот, а кои сами си го извршуваат.

И ако извршувањето на тие буџети ќе биде превземено од околските народни одбори во многу одбори, наредбодателите по истите се председателот и секретарот на месниот одбор. Сметкополагачи се каснерите на месните народни одбори или финансните оддели при околските народни одбори, ако превземат извршување на буџетите. Министерството на финансии со бр. II бр. 4091 од 1 II 1946 год. е

испратило на околските народни одбори нужните книги за книжење на расходите и приходите по буџетите на месните народни одбори и е дало напатствије како да се врши книжењето.

XI. Со чл. 13 на овој финансов закон се изменени одредбите на чл. 20 од Финансовиот закон кон буџетот на Народната република Македонија за II полугодие на 1945 год. т. е. и со тоа се доведени во склад со чл. 37 од Финансовиот закон кон буџетот на ФНРЈ за II полугодие на 1945 год. т. е. да се принадлежностите на новоназначените, односно превземени те службеници исплатуваат од денот кога стапуваат на должност.

Без писмено решение за назначување или превземање на служба никој не може да стапи на служба.

Сите решенија за назначување и унапредување на државните службеници треба да се испраќаат во Министерството на финансии и во спроводното писмо да се наведат сите сведенија на основание кои што е уследило назначувањето, признавањето на години и давањето на соодветната група.

XII. Со чл. 16 народните одбори се задолжени да праќаат на Министерството на финансии известии за сите наплатени приходи и извршени расходи во миналиот месец: одборски, републикански и сојузни. Во исполнување на предното, а за да може Министерството на финансии да го контролира развитието и движењето на финансното положение во Републиката, народните одбори ќе праќаат во Министерството на финансии Одделение за сметководство и буџет, месечни известии како за извршените расходи и прибраните приходи, така и за направените заеми. Овие известии народните одбори ќе ги праќаат точно во срокот, за да можат во Сојузното Министерство на финансии да бидат најдоцна до 15 во месецот за изминатиот месец.

За начинот на составувањето на овај известии Министерството на финансии ќе издаде одделно напатствије.

XIII. Во чл. 17 е предвидено исклучение на § 176 од Уредбата за државното сметководство и додека не се донесат максимирани бруто цени, во кои што се укажулирани државните, респективно републиканските давачки, може на досегашните максимирани цени во нето износ да се додаваат државните и републиканските давачки.

Прописот е јасен, но се подвлече дека уште стануваат грешки и давачките испорачителите ги укажулират во цените. Давачките не се укажулираат во цените ами се додаваат на нето одобрените цени од ЗУЦ или одборите.

## Б. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКИОТ БУѢТ

XIV. Во чл. 20 е предвидено дека надлежната и установите кој што немаат свој сметководствата ја вршат сметководната служба преку режисерите и ги водат сите книги предвидени за тие сметководства. Кој се тие книги и како се водат прописани се во правилникот за работата во отсеците на сметководствата при Министерствата и сметководствата при наредбодателите Д. Р. Бр. 178.896 од 1928 год. и нашите напатствија издадени миналата година бр. 12360 од 1 јуни 1945 год. и 1635 од 12-IV 1945 год.

Од досега направените ревизии се утврди дека многу од сметководствата и режисерите не се држале на горниот правилник и речените напатствија. Обрнува се внимание на шефовите на сметководствата и режисерите да ги заведат сите нужни книги и ги доведат во ажурно положение. Извиненија повеќе не може да се примаат бидејќи имаме веќе 1 1/2 година практика и живееме под нормални опстојателства.

Со чл. 20 изменен е прописот на чл. 87 од правилникот за работа во отсеците за сметководство при министерствата и за сметководната служба при наредбодателите со кој пропис се поволуваат да има

повеќе режисери. Тоа исклучение е направено кај министерствата со привреден карактер а тоа исклучение важи и за министерството на градежните бидејќи техничките работи за изработување на патштата и другите објекти кои што се во исто време вршат на повеќе места, се далеку едно од друго, дека еден режисер не би имал можност да ги врши сите работи.

### ОТВОРУЕЊЕ НА КРЕДИТИТЕ

XV. Во чл. 21 се предвидува отворање на кредити по буџетските расходи. Ете зошто ни еден буџетски кредит во течение на 1946 год. не може да се ангажира, додека не се предварително отвори кредит за таа нужда. Но во практика често се мешаат појмовите во поглед на отворање и ангажирање на кредитите, те сметам за нужно да го подвлечам разграничението на овие два термина. Отворање на кредитот значи да се известен расход предвиден по буџетот отвори во потребен износ за одреден период на време. Отворањето на кредитот се врши по буџетските партии и позиции од страна на Министерството на финансите, а по барање на надлежниот наредбодател-Министер (за републиканскиот буџет инаке за одборските буџети со одобрувањата на буџетот кредитите се сметат отворени). Ангажирање на расходите пак претставуваат секој акт со кој надлежниот наредбодател или помоштен наредбодател прави задолжение за државата, републиката или одборот (одлука за покупка, работа или услуга, декрет за назначување, повишување итн.) Треба да се нагласи дека ангажирањето се врши во границите на предварително одобриениот кредит за таа нужда.

Познато е дека законскиот принцип со кое е пропишано да издадите можат да се вршат највисоки во границите со буџетот одобриени износи е еден од најважните за извршување на буџетот. И покрај тоа се случуваше во минатото да се поедини кредити превизуваат. Сите овакви случаи оправдуваат се со исклучителните и неодложни нужди, кој што се наложувале извршувањето на ова издатоци и со превизувањето на кредитот. По себе се разбира дека нужните расходи во буџетот не можат во напред апсолутно точно да се предвидат. Поради тоа се често случајни да се поедини кредити во течение на извршувањето покажат како недоволни. Но тоа не значи дека тие, без предварително одобрение на дополнителен кредит смеат да се прекорачат. Во секој државен буџет родовно се предвидуваат буџетски резервни кредити кои служат за увеличување на не до стачното предвидени или непредвидени лични или материјални расходи. До кожу се покаже неопходна и стварна нужда за увеличување на поедини буџетска партија а ако иста не може да се увеличи со вирман од некоја друга буџетска партија, треба да се тржи од Министерството на финансите одобрение за дополнителен кредит од буџетските резерви за недостатошно предвидени расходи. Така треба да се постапи и кога се појават нужди за непредвидени расходи.

Начинот за отворање на кредитот е следниот:

Сите сметководства при министерствата ќе состават во два равногласна примерка, сходно пропишаните со кој е регулирана работата на државното сметководство, барања на кредитите за дотично, по Министерството и подрачните им установи, чии расходи се покажуваат по републиканскиот буџет. Овие барања ќе ги потпишуваат надлежните наредбодатели, а према подпишуваат шефовите на сметководствата. Одделението за сметководство и буџет при Министерството на финансите ќе ги цени сите барања на кредитите.

Во барањата треба да биде означено Министерството односно установата на која кредитот треба да се отвори, по која буџетска партија и позиција се тражи отворањето на кредитот и во која сума. Во заглавието треба со големи букви да се напише да отворањето на кредитот се однесува на буџетската 1946 година. Барањето се врши по

специјалните обрасци отпечатени од страна на Министерството на финансите на црвена хартија.

Бидејќи е кратко времето за I полугодие кредитите ќе се отворат до 50% од предвидените суми по буџетот со исклучение на расходите по сезонските работи за покупки на јаглен дрва и слично како и инвестиционите кредити кој можат да минат и 50% во кој случај е нужно со потребувањето да се поднесе особено образложение. Но за III и IV тромесечие барањата треба да претставуваат стварната нужда бидејќи има време да се проверат тиа нужди.

Обрнува се внимание на сите наредбодатели да вршат отворањето на кредитите само за најголемите и неодложни нужди и тоа во најпотребните износи. Секој расход треба во течение на извршувањето на буџетот одново да се знаа во разгледување и оценка и само ако се утврди дека е неопходно потребен, бара неговото отворање. Затоа за секој потребен износ за секоја партија и позиција, треба да се даде полно образложение од кое што може да се заклучи, дека граѓаниот износ треба да се отвори. Осем тоа треба да се докаже дека односната нужда не е можда ни на кој друг начин да се задоволи. Затоа секој раководител е должен, преди да бара отворањето на кредитот да ги испита сите други можности за задоволување на нуждите без пари, бидејќи многу нужди треба да се задоволат со што помалку ангажирање на државната каса. Поради тоа, отворањето на кредитите не смее да се бара произволно или автоматски и во висина на една четвртина во буџетот предвидениот кредит бидејќи Министерството на финансите ќе ги цени сите барања за отворање на кредитот, а надлежните органи ќе ги знаа на одговорност доколку утврди противно постапување.

Бидејќи отворањето на кредитите за првото полугодие ќе стане скоро автоматично нужно е шефовите на сметководствата да ги ажурираат своите кон тролници на кредитите, соберат сведение за точно извршените расходи по кредитите до крајот на јуни и ги требаат за III тромесечие само разликите. За да се проверуваат барањата особено за канцелариските материјали, огрев и осветление и др. Министерството на финансите е изработило еден клуч по кој може да се врши барање на поедини кредити.

По партија 633 во буџетот на Министерството на социјалната политика предвидени се припадностите и помоштите на фамилиите на загиналите борци, на фамилиите на жертвите од фашистичкиот терор и на фамилиите на кои што е хранливецот во J. A. Бидејќи исплатите на овие припадности и помошти ги превзе Републиканската каса при Одделението за сметководство и буџет, Министерството на социјалната политика кредитите ќе ги отвора на Одделението в место на социјалните оддели при економските народни одбори, како што беше до 1 јануари оваа година.

Решенијата за отворање на кредитите по сите струки ги додесува помошник Министерот на финансите.

### АНГАЖИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ

XV. Во чл. 22 е пропишано да може ангажирањето на расходите по буџетот за 1946 год. да се врши до 31 декември 1946 год. за работи и покупки, кои што до тој рок можат да се свршат, а наредби за исплати можат да се издаваат до крајот на јануари 1947 год. додека исплати можат да се вршат до крајот на февруари 1947 година.

Применувањето на овој пропис во воглед на заклучувањето на буџетската односно сметководна година треба стриктно и доследно да се спроведува кај сите расходи, бидејќи да правилното буџетирање е од голема важност за да се по истекот на сметководниот период точно утврди подполн преглед на сите извршени расходи и остварени приходи. За да се ова постигне, нужно е да се секој акт за ангажирање на кредити издаде само за работи и покупки, што можат да се завршат до крајот на 1946 год.

Секое друго ангажирање нема да се допустено, бидејќи би одило за това да се неутрошениот буџетски кредит, често без фактичка потреба до максимум исползуе. Никакво ангажирање на кредити не може да се врши ако предварително за тој издаток не е отворен кредит сходно чл. 21 од овој закон. Исто така, ангажирањето може да се врши само во границата — висината на отворениот кредит.

Сите уредно и благовремено ангажирани задолженија треба на секој начин во законскиот рок да се ликвидираат. Уобичаените изговори не можат веќе во иднина сериозно да се зимаат во оправдани бидејќи во најголем дел излегуат или од неспособноста или од несовестноста во должноста и одговорноста. Сите органи на кои што им е поверена ликвидацијата на ангажираните расходи должни се за се да водат сметка и да се погрижат да се исплатат сите задолженија преди истечувањето на рокот.

Им се обрнува внимание на сите органи, што работат на извршувањето на буџетот да се строго придржуваат за овој законски пропис, во противен случај секој ќе си носи полна одговорност за својата работа.

#### Ликвидација на задолженијата од миналите буџетски периоди

XVI. Во чл. 23 алинеа прва предвидено е дека сите уредно ангажирани задолженија лични и материјални расходи од миналите буџетски периоди направени до 31 декември 1945 год. ќе се исплатуваат од уштедите на минали буџетски периоди.

Сметководствата при министерствата се должни да прибегнат сведелија за тие задолженија и да состават списоци во три равнотелни примерка, кои што ќе бидат подпишани од ресорсниот Министер, а према подпишани од шефовите на сметководствата. Овие списоци со спроводно писмо треба да се испратат до одделението за сметководство и буџет при Министерството на финансии со барање, да се одобри исплатата на главната Републиканска каса сходно на овој пропис за сметка на уштедите од миналите буџетски периоди.

Списоците треба да ги содржат следните сведенија:

1. Презиме и име на поверителот на кој што исплатата треба да се изврши и неговиот точен адрес;
2. На име зошто исплата треба да се изврши;
3. Износ на задолжението во динари;
4. Кога е задолжението направено да се наведе точно ден, месец и година;
5. На кое основание задолжението е направено;
6. Дали е бил одобрен кредит за тоа задолжението кога е оно направено или задолжението е направено без кредит и зашто;
7. Одговорен наредбодател и сметкоплагач ако е задолжението направено без кредит.

Со II алинеа на истиот член се огласуваат за ликвидирањето сите документи за буџетските периоди јануар — јуни 1945 год. по кои што е извршена исплатата, постојана или временна и ако не одговараат на прописите за државното сметководство или не се по нив наплатени прописните давачки.

Доколку исплатните каси имаат такви документи се задолжуваат да и достават најкасно до крајот на месец мај на Министерството на финансии — одделение за сметководство и буџет во одолжение на нивната сметка.

Со третата алинеа на истиот член се предвидува ликвидирањето и на непрописно ангажирањето, а исплатени расходи од Републиканската и одборските каси до крајот на 1945 год. Ете зошто народните одбори, до колку имаат исплатено такви документи, да ги достават најкасно до крајот на месец мај во

Министерството на финансии — одделение за сметководство и буџет во одолжение на нивната сметка.

XVII. Во чл. 24 предвидена е можноста за вирманисување меѓу партија и партија во истиот разред. Изрично е забранено уголемувањето на личните кредити за сметка на материјалните и обратно како и слично намалението на партија со вирман, не можат со друг вирман да се уголемаат. Исто така забранено е вирманисувањето од инвестиционите расходи.

Им се обрнува внимание на сите органи дека во токот на оваа година нема да се допусне досеашната појава која се нарочно појави при истекот на II полугодие на 1945 година да се сите неутрошени кредити со поедините буџетски партии исползуваат, најчесто без стварна потреба, со пренесувањето вирманот на друга буџетска партија. Вирманите ќе се одобруваат само по исклучение доколку се условени само со стварни потреби. Поради тоа сите барања за вирманисување треба да бидат по истрапувањето на дотичната партија, на време во токот на буџетската година истрапуваат образложени и документирани.

Може да настане прашање дали може да се плаќаат припадностите на чиновникот во поголема група ако таква група не е предвидена по буџетот. Бидејќи се навојале во период на организација може да се плаќаат припадностите и од поголема група, но наредбодателот е должен да води сметка да ја изравни таа разлика на крајот на годината со други икономии. Ако и това не биде возможно тогаш ќе се направи вирман.

XVIII. Во чл. 25 предвидено е дека кредитите по буџетите на укинатите Министерства ќе се пренесат поделно или во целост на министерствата, кои кои што се тие припојуваат. Ови основуваат комитети или органи на кои што се нивната функција пренесе.

На основание на предното на надлежните наредбодатели Министерот на финансии ќе донесе во согласност со Претседателот на Владата решение за распоредувањето на овие кредити на новооснованите министерства, комитети и органи.

XIX. Во чл. 29 точ. 1 дадено е полномошно на Министерот на финансии да само во исклучителни случаи, а по образложен предлог на надлежниот министер, може да донесува одлуки за исплата на одделни накнади и премии. Sprema овој пропис нема да се хонорира секоја прекувремена работа, туку нарочно по жертвуена и совесна работа која е овозможила поголема продуктивност или овозможува на квалитетот во производството или спестување на материјалите. Исто така можат да се наградуваат и лица за специјални и стручни работи. Ако би станал случај, кој треба да се награди во смисол на овој пропис надлежните министерства се должни пред да донесат одлуки, таков случај да го изнесат на Министерот на финансии за одобрение на кредитот. По одобрението на нужниот кредит може да се донесе одлука за исплатување. Одлуки за исплати без предварително одобрение на Министерот на финансии и осигурање кредит нема да бидат одобрени.

XX. Сите министерства се должни целата сметководствена-режисерска служба да ја вршат преку сметководствата на односите министерства. Поради това, сета преписка од финансиско-сметководен карактер треба да се спроведува само преку шефовите на сметководствата, кои се, како органи на Министерството на финансии, непосредно одговорни за својата работа пред Министерот на финансии.

За сите објаснувања по оваа напаствие треба да се обрнува до Одделението за сметководство и буџет при Министерството на финансии.

МФ Бр. 20791 18 мај 1946 — Скопје

Министер на финансии  
Д. Џамбас, с. р.



170

Во врска точ. 2 чл 2 од Законот за Располагање средните даноци и чл. 9 од финансискиот Закон Република Македонија дава следното

со државните приходи чл. 68 од Законот за непо-ФНРЈ Министерството на финансите на Народната

## НАПАТСТВИЕ

### За заведување, одобрување и собирање на давачките на Народните одбори во Македонија за 1946 год.

#### I

За покривање со буџетот предвидените расходи на местните, градските, околицките и окружните народните одбори, до колку за тоа не стигат останалите приходи, по чл. 68 од Законот за непосредните даноци, може да се заведе распределенето и собирањето на местен данок. Местниот данок може да се определува само во еднопроцент за сите одбори кои во приходот од овој местен данок учествуваат. Единствената стопа на местниот данок не може да биде поголема од 100% од обложениот непосреден данок.

Местниот данок се распоредува на непосредните даноци утврдени од надлежните даночни комисии. Не може да се распоредува и собира местен данок на:

1. непосредниот данок кои се распоредува на приходот на работниците и намештениците од однос на служба, било да е овој приход во пари или во натура;
2. непосредниот данок кои се распоредува на спестовните влогови; и
3. непосредниот данок на наследство и подароци.

Како основа за распределување на местниот данок служи вкупниот износ на непосредниот данок распореден на данокоплатецот за една даночна година, изземувјќи износот на непосредниот данок на кои по точ. 1, 2 и 3 не може да се распоредува местен данок.

Единствената стопа на местниот данок за целото свое подрачје утврдува окружниот народен одбор на основание сведенијата од сите подрачни местен, градски и околицки народни одбори, како и од самиот окружен народен одбор за висината на дуждата која од приходите од местен данок треба во текот на годината да се покрие, и на основание сведенијата за годишното задолжение на непосредните даноци на сите данокоплатци на територијата на окружниот народен одбор. Единствената стопа на местниот данок окружниот народен одбор ја утврдува према следниот пример: годишното задолжение на непосредните даноци на територијата на еден окружен народен одбор изнесува 3,000,000 динари, а собраните нужди на сите местни, градски, околицки и окружни народни одбори, кои ќе се покријат од приходите на местниот данок, изнесуваат 2,400,000 динари. Стопата (процентот) на местниот данок се добива со пресметнување на следниот начин:  $(2,400,000 \times 100) : 3,000,000 = 80\%$ , т.е. на територијата на овој окружен народен одбор местниот данок ќе се распореди по стопата 80% на непосредниот данок.

Кога окружниот народен одбор утврди стопата (процентот) на местниот данок за својата територија, веднага ќе пристапи кон изработувањето на план по кои финансискиот оддел при околицките односно градските народни одбори на крајот на секој месец ќе вршат распределението на собраниот износ за местен данок помеѓу местните, градските, околицките и окружните народни одбори. Распределението на собраниот местен данок ќе се врши по процентите утврдени со овој план.

На пример: на територијата на околицкиот народен одбор А) има 3 местни народни одбори: а) б) и в). Вкупниот износ на утврдениот непосреден данок кој служи како основа за распределување на местниот данок изнесува: на територијата на местниот народен

одбор а) 300,000 дин., на територијата на местниот народен одбор б) 200,000 дин., на територијата на местниот народен одбор в) 400,000 дин. т.е. вкупно на територијата на околицкиот народен одбор А) 900,000 динари.

Нуждите по одобрените буџети, кои треба да се покријат од приходите од местен данок, а кои ќе се покриват со останалите приходи на народните одбори, изнесува: за местниот народен одбор а) 160,000 дин., за местниот народен одбор б) 100,000 дин., за местниот народен одбор в) 150,000 дин. и за околицкиот народен одбор А) 200,000

На основание горните сведенија окружниот народен одбор прво ќе пристапи кон пресметнувањето на процентот кои од собраниот местен данок на територијата на секој местен народен одбор припаѓа на симноот местен народен одбор, а по тоа ќе пресметувањето на процентот кои припаѓа на околицкиот народен одбор. Остатокот до 100% претставува процентот кои припаѓа на окружниот народен одбор

По единствената стопа утврдена за окружниот народен одбор, на територијата на местниот народен одбор а) се распоредува:  $(300,000 \times 80) : 100 = 240,000$  динари, местен данок. Од односот на распоредените суми за местен данок (240,000) и износот кои овој местен народен одбор треба да покрие од приходите од местен данок (160,000 дин.) со пресметнување се добива процентот кои од собраниот местен данок припаѓа на местниот народен одбор а) на следниот начин:  $(160,000 \times 100) : 240,000 = 67\%$ . По истиот начин да се пресмета процентот за местните народни одбори б) изнесува 60%, а за местниот народен одбор в) 47%.

По истото пресметнување се утврдува процентот, кои од собраниот местен данок на територијата на секој местен народен одбор припаѓа на околицкиот народен одбор, т.е.:  $(900,000 \times 80) : 100 = 720,000$ . Процентот кои од оваа сума припаѓа на околицкиот народен одбор ќе се пресмета како и за местните народни одбори  $(200,000 \times 100) : 720,000 = 28\%$ .

Процентните делови до 0,50 се заокружуваат на првата пониска единица, и над 0,50 на првата повисока единица.

Према тоа, од собраниот местен данок припаѓа: на територијата на местниот народен одбор а): на самиот местен народен одбор 67% а околицкиот народен одбор 28%, на окружниот народен одбор 5%; на територијата на местниот народен одбор б) на местниот народен одбор 63%, на околицкиот народен одбор 28% а на окружниот народен одбор 9%; на територијата на местниот народен одбор в) на местниот народен одбор 47%, на околицкиот народен одбор 28% а на окружниот народен одбор 25%.

Ако нуждите на еден местен народен одбор, кои има да се покријат од приходите од местен данок, изнесува повеќе од 100% распоредениот местен данок на неговата територија, таков местен народен одбор разликата ќе ја бара од окружниот народен одбор на крајот на секој месец, во размер на процентот на местниот данок собран на неговата територија. Така исто ќе се постапи, кога се појави оваков случај, и на околицки народен одбор.

Решението за утврдување на единствената стопа на местниот данок за својата територија и планот за деленето на местниот данок на народните одбори

он окружниот народен одбор ќе го претстави на Министерот на финансите на Народна република Македонија со прегледот на задолжениот непосреден данок на сите местни и градски народни одбори на неговата територија.

Решение за распределување и собирање на местниот данок и планот за негово делење донесе Министерот на финансите на Народна република Македонија, по предварителното согласие на министерството на финансите ФНРЈ, оценувајќи нуждите на поделните одбори и другите околности кои влијаат на висината на стопата на месниот данок и утврдените проценти во планот за негово делење.

Финансовите оддели при околските односно градските народни одбори кога добијат решение за распределување на местниот данок со планот за делење на собраниот местен данок, ќе пристапат кон распределувањето на местниот данок по единствениот одобрен процент за целата територија на окружниот народен одбор. За постапувањето околу распределувањето на местниот данок ќе се полагат прописите од Законот за непосредните даноци.

Ослободувањето од непосреден данок по чл. 23 од Законот за непосредните даноци повлекува за себе и ослободувањето од местен данок.

Собирањето на местниот данок се врши едновремено, на истиот начин и преку истите власти како и собирањето на непосредните даноци по прописите кои во се останало важат и за местниот данок (како на пр.: отписување, срокови, собирање итн.) Собраните суми се книжат во одолжение на непосредните даноци и овој данок во размери према вкупното задолжение на целата територија на окружниот односно на непосредни и местните даноци на односниот данакоплатец.

Финансовите оддели при околските односно градскиот народен одбор на крајот на секој месец ќе поделат вкупната сума на собраниот местен данок на територијата на градскиот или местниот народен одбор по процентот одобрен со планот за делење на собраниот местен данок, по тоа односните суми ќе ги испратат на народните одбори на кои припаѓаат.

## II

За покривање со буџетот предвидените расходи, местните и градските народни одбори на територијата на Народна Република Македонија, доколку вршат одговорни функции, можат да заведат и собираат во своја полза следните такси:

1. Сите такси од одељакот „Л“ од општата такса на тарифа (Т. Бр. 333 до 407) кон стариот Закон за таксите со исклучение на таксата по следните тарифни бројеви: Т бр. 333 до 344, 346, 350, 379, 392, 393, 398, 401 и 407;

2. Под условјата од овој Напатствије и другите такси према местните условија, како на пр.: кланична, водоводна, гробарска такса, такса за употребене на местен кантар—теглилка (кантарина) такса за папаша, такса за чување на полето, оборска такса, утринска такса, и на нив слично;

3. Следните такси од општата такса на тарифа кон стариот Закон за таксите која е важела на 31 декември 1945 год и тоа во подоле означените проценти од износот на државната такса:

- Тар. бр. 12 (купо-продаја) највеќе до 25%
- Тар. бр. 14 (наем, кирија) највеќе до 25%
- Тар. бр. 64—66 (право за точене ан
- Тар. бр. 40 точ. а (проценливи правни работи кои не се изрично спомени во Законот за таксите) највеќе до 25%
- Тар. бр. 40 точ. б (непроценливи правни работи кои не се изрично
- Тар. бр. 17 (разменување, трампа) највеќе до 25%
- Тар. бр. 64—66 (право за точене на пијалоци) највеќе до 50%
- Тар. бр. 62 (право за точене на пијалоци) — — — — — највеќе до 50%
- Тар. бр. 96 (за одобрување и поволување за турање автомати и на тоа сл.) — — — — — највеќе до 25%

Тар. бр. 98 (из годишната такса за државна на бивљари) — — — — — највеќе до 25%

Тар. бр. 99а (на билетите за разни приредби) — — — — — највеќе до 25%

Тар. бр. 99в (на опклади) — — — — — највеќе до 50%

Тар. бр. 99г (на томбули и др. игри на к'смет) — — — — — највеќе до 50%

Собирањето на овие такси може да се врши со оглед на тоа, дека важноста на одредбите од стариот Закон за таксите времено се предложени, до колку тие такси не се обохванати со новиот Закон за таксите (види објаснувањето на Министерството на финансите ФНРЈ III Бр. 4950/1945 — „Службен лист“ бр. 101 од 28 декември 1945 год.).

Народните одбори не можат во своја полза да заведат и собираат административни такси. Под административни такси треба да се разберат сите такси кои се обохванати со тарифата кон новиот Закон за таксите;

4) Градежни такси во смисол на § 103 од градежниот Закон, со исклучение на таксата на предметите избројани во тарифните бројеви 22, 46 и 47 кон новиот Закон за таксите.

Сите означени такси под 1), 2), 3) и 4) или дел од нив можат да се заведат и собираат во полза на градските односно местните народни одбори по одобрение на Министерството на финансите на Народна република Македонија, а на образложен предлог од окружниот народен одбор.

Стопата на поедините таксени ставови под 1), 2) и 4) не може да биде поголема од стопата одобрена за буџетскиот период јули-декември 1945 год.

При одобрувањето на висината на таксата по точ. 2) ќе се земе предвид првенствено местното условие. Оценувањето на висината на предложените стопи на таксените ставови под 1), 2) и 4), при оние градски односно местни народни одбори кои до сега такси не се собирали, при одобрувањето ќе се врши према висината од истиот вид такси кое собираат другите градски односно местни одбори со со приближително слични економички обстојателства.

Износите на таксата кои се собираат на касата на околскиот народен одбор во полза на местните и градски народни одбори, околскиот народен одбор ќе ги достави на надлежниот местен односно градски народен одбор.

Во поглед на облагането, собирањето, таксено-кривичниот поступок и се останало ќе се прилагодат аналогно таксените прописи кои важат.

Преди да се донесе решение за одобрување и собирање на таксите, Министерот на финансите решенијата и тарифите ќе ги достави на предварителна согласност на Министерството на финансите ФНРЈ во смисол на став II чл. 9 од финансовиот Закон за 1946 год.

## III

За покривање со буџетот предвидените расходи на градските народни одбори, во смисол точ. 2 чл. 2 од Законот за располагање со државните приходи истите можат да заведат и собираат во своја полза трошарина на следните предмети:

1. На сите алкохолни пијалоци кои подлежат на плаќање државна трошарина во износ највеќе до 50% од државната трошарина.

На останалите предмети кои подлежат на плаќање државна трошарина не може по правилно да се заведе никаква одделна трошарина во полза на градските народни одбори;

2. На останалите предмети на кои се облаѓањето со трошарина не е противно со трошаринските и други прописи кои се во сила.

Заведувањето на трошарината под 1) и 2) одобрува Министерството на финансите на Народна република Македонија по предварителното согласие на Министерството на финансите ФНРЈ. Прегледот за заведување на трошарината освен образложението за заведување на оваа трошарина, треба да

родни и сравнителен преглед на трошаринските ставови одобрени за буџетскиот период Јули—декември 1945 год. Без тајна сведенија како и инаку тоа на Министерството на финансите на Народната република за оправдање на предложената трошаринска тарифа, Министерството на финансите ФНРЈ не може да земе во проценување предметот, и во него да даде своето согласие.

Под градски народни одбори се разбираат сите градови и места кои се собирале трошарина до 6 април 1941 год. Према тоа, сите градови кои до сега не собирале трошарина, како и места кои собирале трошарина до 6 април 1941 год., можат да заведат собирањето на трошарината придржувајќи се на овој Напатствие, ако тоа одбори народната влада на Народна република Македонија во смисла на став 2 чл 2 од Законот за располагање со државните приходи.

Без оглед да ли градските народни одбори имаат одобрение за собирање на трошарина за буџетскиот период Јули—декември 1946 год. са должни да достават предлог за заведување на трошарина сообразно на овој Напатствие.

Во поглед за расправување собирање, контролирање, крвиците, враќање на суми, застарелост и се останало важат аналогно одредбите кои важат за државната трошарина.

#### IV

Сите градски односно местни народни одбори кои добиле одобрение за собирање на вноснина (односно калдрмина и тарацовина, каде дажбината на внесување на стока собира под овај наименување), такси на транзит и такси на износ, веднага треба да обустават понатамошното собирање на овај дажбини и за тоа да известат одделението за буџет при Министерството на финансите ФНРЈ.

На народните одбори кои до сега имаат одобрение за собирање на вноснина (односно калдрмина или тарацовина) може да се одбори да своите трошарински тарифи прошират со предметите кои порано са били обложени со вноснина, под условите изнесени во овој Напатствие.

Да може при проценувањето на прашањето да се има јасна представа, да ли се работи за вноснина или трошарина треба да се води сметка за следните карактеристики на овие давачки.

Под вноснина треба да се разбере такса која се собира на стока кои се внесуваат во реонот на одредениот народен одбор, без оглед да ли она во него ќе биде консумирана или дополнително од него ќе се изнесе за консумирање надвор од него. За разлика од трошарината, на овој посреден данок под лежи само во реонот на одредениот градски народен одбор внесена стока, а ни во кој случај стока произведена во него. Вноснината е еден вид царина на градските народни одбори, поради тоа таа може воопште да се одбори.

Под трошарина треба да се разбира посреден данок за консумирање на определени предмети во границите на трошаринскиот реон на градскиот народен одбор, без оглед дали е односната стока произведена во границите на овој реон или надвор од него. Према тоа, трошарина се плаќа, како во одредениот реон внесена трошаринска стока, така и во неговите граници произведена стока под условие во него да се консумира. Стока која во трошаринскиот реон се внесува, па наново изнесува, по тоа стока произведена во границите на трошаринскиот реон која од него се изнесува за консумирање надвор од него, не може да биде оптеретена со трошарина. Исто така, трошарина не може да се собира на трошаринска стока која во трошаринскиот реон е сместена во трошарински сместеноста.

Не може да се заведе и собира каквава давачка на превозување и изнесување на каква и да било стока од територијата на еден на територијата на друг народен одбор, односно од територијата на една народна република на територијата на друга народна република.

Исто така, не може да се заведе и собира трошарина, такса или каква и да било друга давачка:

а) на јаглен и на нафта кога она служи како погонско средство односно суровина при производството;

б) на сите видови моторни возила;

в) на калциев карбит кога служи: во фабриките за карбит за изработување на хемичните препарати, во фабриките за изработување на дисугас, за осветление при риболовот на морињата и осветление во рудниците, во предпријатијата за аутогенно заварување;

г) на електричката енергија воопште;

д) на сите суровини и полупреработки кога овај како суровини понатака се преработуваат во финално производство;

е) на сите предмети кои се употребуваат како погонско средство;

е) на: 1) ориз; 2) сите видови семиња за севање; 3) гра; 4) млеко; 5) брашно; 6) хлеб; 7) детско брашно и диетички препарати; 8) сапун за миене и прање, освен луксузно производство; 9) волна, кудела и лен; 10) тухли, керамици, вар, песок и цреп; 11) сите видови сурови кожи; 12) на уљени плодови и уљено семе како: репица, буков жир, соја, сунцокрет маково, сусамово тиквено, памучно, коислено ленено, слачичино, рициново и друго неспомнато се ме, кога служи за изработување на зејтин за јадење и техничко уље; 13) на лекови и средства за лекување кои набавка и тура во промет главната управа за набавка и расподела на лекови („Гунрал“);

ж) на стоките кои ги внесува во нашата земја УНРРА (види објаснение V Бр 6442 од 7 Јули 1945 год. — „Службен лист“ бр. 60 од 14 август 1945 г. Ослободенето на предметите споменати во точките в, д, г и е под 12) од плаќање на трошарина и други евентуални давачки, градските и местни народни одбори можат во своите тарифи да го условат со право на вршене контрола над употребувањето на овај предмет.

Сите народни одбори кои сметат да заведат давачки за 1946 год. се должни да најдоцна до 15 VI 1946 год. се снаблат со одобрение за заведување на местен данок такса и трошарина сообразно на овој напатствие. Во противно народните одбори кои не се снаблат со одобрение по овој напатствие не смејат да ги собираат овие давачки.

Се напоменува да предлогот за заведување на давачките треба да обхване сите таксени и трошарински тарифи кои постојат без оглед што се они добиле одобрение од надлежните власти власти за буџетската 1946 год. пред и влегувањето во сила на новите даночни закони.

Од овој се исклучуваат случаите кои се добиле согласност на Министерството на финансите ФНРЈ за заведување на овај давачки согласно новото даночно законодавство.

Понатаму се напоменува, дека сите окружни народни одбори се должни своите предлози за заведување на местен данок да достават на Министерството на финансите на Народна република Македонија на одобрение, па и такај ако са веќе добиле одобрение за заведување на прирез за буџетска 1946 г. пред и влегувањето во сила на новиот даночен закон.

Одлуките (правилниците) и тарифата за собирање на такси, трошарина и други давачки народните одбори ќе ги достават на Министерството на финансите на Народна република Македонија во три при мерка.

До колку народните одбори со горните давачки и останалите приходни източници не можат да покријат со буџетот предвидените расходи за буџетската 1946 год., Народна република Македонија во смисла на чл 3 од Законот за располагање со државните приходи, може да отстапи на народните одбори еден дел од непосредниот данок према клучот за кој ќе земе согласнето на Министерството на финансите ФНРЈ.

Министерството на финансите ФНРЈ дава начелно толкување по сите прашања од областа

Како од точното спроведување на Овоа Напаствие зависи во прв ред финансвата дисциплина, а по тоа и равномерното оптеретување на стопанството со давачките на народните одбори, како и извршувањето на буџетот за 1946 г. не придржувањето на прописите од Овоа Напаствие најстрого ќе се прогонува и казнува.

Со горното се заменува Напаствието за заведување облагане и собирање на давачките на народните одбори (бр. 81.30 од 29 VIII 1945 год.) „Службен лист“ бр. 67 од 4 септември 1945 год.)

На 15 јуни 1946 год. востануваат да важат сите до сега одобрени такси и трошарински тарифи за собирање на такси и трошарина на народните одбори во Македонија за 1946 год. од страна на Министерството на финансите на Народна република Македонија како и решението на Министерството на финансите — Одделение за даноци под III Бр. 466 од 24 јануари 1946 год. и по истите не можат да се собираат никакви давачки.

Овоа напаствие влегува во сила од денот на неговото обнародување во службениот весник на Народна република Македонија.

С Ф — С Н

Министер на финансите  
Даре Цамбаз, с. р.

III бр. 2289/18 IV 1946 год., гр. Скопје

160

На основ на чл. чл. 1 — 5 од Законот за застапување надлежната институција, претпријатијата и организациите од јавен карактер пред судовите и други народни власти издавам следното:

### НАПАСТВИЕ

За застапување на Министерството на финансите на Народна Република Македонија и надлежната институција и претпријатијата под директен контрол на истото Министерство, пред судовите и други народни власти

#### Чл. 1

Министерството на финансите на НР Македонија пред судовите и други народни власти ќе го застапува Помошник Министер или Шефот на Правниот одсек, или од Министерот односно неговиот помошник ополномоштено лице.

#### Чл. 2

Надлежната институција и претпријатијата кои стојат под непосреден контрол на Министерството на финансите на НР Македонија, пред судовите и други народни власти ќе ги застапуваат лица кои стојат на чело на тиа надлежства, или органи кои овие определат, доколку Министерството на финансите не најде за нужно да това право го задржи за себе, со оглед на важноста на самиот случај. За таа цел надлежната институција или претпријатието благовремено ќе известат Министерството на финансите и истовремено испрати список како би Министерството могло да го разгледа, важноста на самиот случај процени и по тоа донесе решение.

#### Чл. 3

Определениот да застапува интересите на Министерството има право и должност да поднесе тужби, да дава одговор на тужби, да бара обезбедување и да, по добиеното одобрение, предприеме на време

сите други процесни работи кои се покажат како нужни за обезбедување имовно правните интереси на Министерството пред судовите и други народни власти.

#### Чл. 4

Ликвидација на процесите поднесени преди 5. VIII 1945 год. ќе ги изврши Јавниот обвинител на ФНРЈ.

#### Чл. 5

Сите првобитни актови, кои го заслужуваат Министерството на финансите на НР Македонија и полначните надлежства и институции, предприемени од нивните раководители односно од нив ополномоштени лица, полноважни се после предварително или дополнително одобрение од Министерот или од него ополномоштениот орган.

#### Чл. 6

Сите толкувања и објаснувања по Овоа Напаствие ги дава Министерот на финансите на НР Македонија.

#### Чл. 7

Овие напаствија влегуваат во сила со денот на објавувањето им во Службениот весник на Народна Република Македонија.

I Бр. 1775, 18 мај 1946 г. — Скопје.

Министер на финансите на НР Македонија  
Д. ЦАМБАЗ — с. р.

161

За да се даде можност на учениците од држ. трг. гимназии во Македонија, кои през таа учебна година стекнале теорични познанија, да се запознаат со практично водене на книгите по различни претпријатија и со внатрешната организација на претпријатијата, а истовремено да помагаат на истите со својата работа донесувам следната

### ОДЛУКА:

1) Учениците од III и IV клас на Држ. трг. гимназии во Македонија, од оваа учебна година, се упатуваат во различни претпријатија од трговски индустриски или банков карактер, на стажување.

2) Стажувањето е задолжително за учениците од горе споменатите класови и трае најмалку 40 дена.

3) При запишувањето во постар клас во новата учебна година, да престават уверење колку време стажувале.

4) Да учениците од тиа класови известат Директорот на држ. трг. гимназија писмено најкасно до 15 јуни 1946 год., во кое претпријатие и во кое место ќе стажуваат.

5) Издршката на стажантите за време стажувањето ќе падне на терет на претпријатието каде е на работа.

6) Директорите на држ. трг. гимназии, ќе престават список на стажантите кои каде стажуваат и тоа најкасно до 20 VI — 46 г.

Оваа одлука стапува во сила со денот на потпишувањето.

МИНИСТЕР

на Трговијата и снабдувањето  
Д. Бојановски — Директор, с. р.



162

Во врска со писмото бр. 803 од IV 1946 година на Министерството на народното здравје по повод цената на изгореното машинско масло које би се употребило во борбата против маларијата. Земскиот уред за цени донесува следното

## РЕШЕЊЕ бр. 25

Одредува се цената на изгореното машинско масло (уље)

1. За еден кгр. изгорено машинско масло (уље) на едро дин. 4.—

Цената се разбира ф-ко склад на продавецот.

Ово решение стапува на снага од денот на објавуењето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ а сите издадени решења до сега со издавањето на ова се анулират.

Смрт на фашизмот — Слобода на народот!

Директор,  
Д. Саботќо, с. р.

163

Бидејќи на пазарот се појавува се повечку зарзават Земскиот уред за цени го донесува следното

## РЕШЕЊЕ бр. 26

## Член 1

До втора Наредба зарзаватот се пушта во слободна продажба по слободни производителски цени.

## Член 2.

Трговците со зарзават се должни да зарачунујат во калкулацијата дозволените проценти печалба према Напатствието за определување цените во трговија на едро и дребно („Сл. саопштенија“ бр. 10 год. II).

## Член 3

Со влегуењето во сила на ова Решение се укинуат сите прописи кои се во противност со него.

## Член 4

Окруж. Н. О. се задолжаваат секи 7 ден да испраќаат сведенија на ЗУЦ за движењето на цените на зарзаватот.

## Член 4

Овоа Решение влегуе во сила кога ќе се објави во „Службен весник“ на Н. Р. Македонија“.

Директор,  
Д. Саботќо, с. р.

164

Во врска со Напатствието за одредување цените на занаетчиските услуги и произведенија бр. 7367 од 13 XII 1945 година на Сојузниот уред за цени Земскиот уред за цени донесува следното

## РЕШЕЊЕ бр. 27

За определување цената на машино-браварските услуги (за работа) за сите градови на Н. Р. Македонија.

## Член 1

Услугите ќе се наплатуваат према изгубените сатови увеличено со режијска стопа 137%, печалба 20% врху вредноста на работната снага и 10% печалба на материјалите кои се употребуваат.

## Член 2.

Се задолжуваат Народните одбори да го разгласат ова Решение, а Занаетчиската камара да зготви преписи од ово Решение заверени од властите Занаетчите да ги истакнат на видно место.

## Член 3

Овоа Решение стапуе на снага од денот на објавуењето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ и сите до сега издадени решења од Народните одбори со издавањето на ова Решение се анулират.

Директор,  
Саботќо, с. р.

165

Во врска со Напатствието за одредување цените а занаетчијските услуги и произведенија бр. 7867 од 13 XII 1945 година на Сојузниот уред за цени Земскиот уред за цени донесува следното

## РЕШЕЊЕ бр. 28

за определување цената на хемијско — чистачките услуги.

Во Скопје, Жостов Во останалите гра-  
и Охрид дадови на Маке-  
донија

## Член 1

1) Чифт алишта	дин. 104 —	93. —
2) Сако	” 48. —	38. —
3) Пантолон	” 32. —	26. —
4) Мантил	” 104. —	83. —
5) Зимски капут	” 104. —	83. —

## Член 2.

Останалите хемијско-чистачки услуги ќе се наплатуваат према изгубените работни сатови увеличено со режијската стопа 75% и печалба 20% од вредноста на направената работа.

## Член 3

Се задолжуваат Народните одбори да го разгласат овоа Решение Занаетчијската камара да зготви ценовници кои ќе бидат заверени од властите. Занаетчите да ги стакнат ценовниците на видно место.

## Член 4

Овоа Решение стапуе на снага од денот на објавуењето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ и сите до сега издадените Решенија од одборите со издавањето на ова се анулират.

Земскиот уред за Жени  
Д. Саботќо, с. р.

166

Во врска со Напатствието за определување цените на занаетчиските услуги и произведенија бр. 7867 од 13 XII 1945 година на Сојузниот уред за цени Земскиот уред за цени донесува следното

## РЕШЕЊЕ бр. 30

за определување цената на тенекиџијските услуги:

## Член 1.

Во Скопје, Жостов Во останалите гра-  
и Охрид дои на Македо-  
нија

1) Шпорет 15 и 18 цоли	дин. 1030. —	721. —
2) Кјумбе симпсовано за огрев д.	177. —	124. —
3) Кјумбе казанлија	дин. 82. —	58. —
4) Кјумбе за варење	дин. 82. —	58. —
5) Колено пресовано	дин. 3.50	3. —
6) Колено рачно	дин. 11.50	8. —
7) Прскалица	дин. 81. —	57. —
8) Канта	дин. 81. —	57. —
9) Канта за кјумур	дин. 67. —	47. —
10) Корито	дин. 80. —	58. —
11) Кофи за вода	дин. 40. —	28. —
12) Гјунови за млеко	дин. 81. —	57. —
13) Канти за зејтин	дин. 40. —	28. —
14) Чешлиња за клуки	дин. 81. —	57. —
15) Кантиџија	дин. 40. —	28. —

## Член 2

Останалите услуги ќе се наплатуваат према изгубените работни сатови увеличени со режијската стопа 35% и печалба 20% од вредноста на направената работа.

## Член 3

Се задолжуваат Народните одбори, да го објават ова Решение а Занаетчиската камара да зготви ценовници кои ќе бидат заверени од властите.

Занаемчиите да ги истакнат ценовниците на видно место.

## Член 4

Ова Решение стапува на снага од денот на објавувањето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ и сите други до сега издадени од народните одбори со издавањето на ова се анулираат.  
16 мај 1946 г. Скопје

Земски уред за цени  
Директор,  
Д. Саботко, с. р.

167

Во врска со Напатствието за одредување цените на занаетчијските услуги и производенија бр. 7867 од 13 XII 1945 година на Сојузниот уред за цени, Земскиот уред за цени донесува следното

## РЕШЕНИЕ бр. 31

за определување цените на чантаџијските, куферџијските услуги и каиши за сатови.

## Член 1

Во Скопје, Жостов Во останалите гра  
и Охрид дови на Македо-

1) Клем куфер од картон, орбан	дин.	77.—	54.—
2) Пулбан со оброчи	дин.	127.—	89.—
3) Клем шивен	дин.	162.—	114.—
4) Лајпцигер опшивен со кожа	дин.	255.—	201.—
5) Каџетна	дин.	255.—	179.—
6) Кожен куфер	дин.	474.—	332.—
7) Ученическа чанта	дин.	111.—	78.—
8) Детска чанта за падрони	дин.	193.—	135.—
9) Канцеларијска чанта	дин.	162.—	114.—
10) Ајнштаговна чанта	дин.	318.—	223.—
11) Путничка чанта со два џепа	дин.	287.—	201.—
12) Дам, чан, со бигол ж. б. 50 спорт. ед.	234.—	157.—	
13) Едно каишче за рака обич. маш. д.	3.—	2.—	
14) Едно каишче за рака обич. ж. дин.	3.—	2.—	
15) Едно каишче двојно со подлога д.	5.50	3.—	
16) Едно каишче машко гарнирано дин.	4.50	3.—	

## Член 2.

Останалите услуги се наплатуваат према изгубените сатови увеличено со режиската стопа 69% и печалба 20% од вредноста на направената работа.

## Член 3

Се задолжуваат народните одбори да го разгласат ова Решение, а Занаетчијската комара да изготви ценовници кои ќе бидат заверени од властите. Занаемчиите да ги истакнат ценовниците на видно место.

## Член 4

Ова Решение стапува на снага од денот на објавувањето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ и сите други до сега издадени од народните одбори со издавањето на ова се анулираат.  
16 мај 1946 г. Скопје

Земски уред за цени  
Директор,  
Д. Саботко, с. р.

168

Во врска со Напатствијето за одредување цените на занаетчијските услуги и производенија бр. 786 од 13 XII 1945 година на Сојузниот уред за цени, Земскиот уред за цени донесува следното

## РЕШЕНИЕ бр. 32

За определување цената на налбатските услуги работната рака без материјал за сите градови на Н. Р. Македонија.

## Чл. 1

1) За потковување на коњ	дин.	38.—
2) За потковување на магаре	"	25.—
3) За потковување на вол	"	50.—
4) За потковување на биво	"	60.—

## Член 2.

Останалите услуги ќе се наплатуваат према изгубените работни сатови увеличено до режиската стопа 32% и печалба 20% од вредноста на направената работа.

## Член 3

Се задолжуваат Народните одбори да го разгласат ова Решение а Занаетчијската Комара да изготви ценовници кои ќе бидат заверени од властите. Занаемчиите да ги истакнат ценовниците на видно место.

## Член 4

Ова Решение стапува на снага од денот на објавувањето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ и сите до сега издадени од Народните одбори Решенија со издавањето на ова се анулираат.

Земски уред за цени  
Директор,  
Д. Саботко, с. р.

169

Во врска со Напатствието за одредување цените на занаетчијските услуги и производенија бр. 7867 од 13 декември 1945 година на Сојузниот уред за цени, Земскиот уред за цени донесува следното

## РЕШЕНИЕ

за определување цените на кондураџијските услуги

## Член 1

Во Скопје, Жостов Во останалите гра  
и Охрид дови на Македо-

1) Машки ковани од бр. 39—45	дин.	167.—	117.—
2) Женски ковани	дин.	149.—	105.—
3) Женски екрос батино	дин.	139.—	98.—
4) Детски од бр. 26—30	дин.	101.—	71.—
5) Детски од бр. 31—34	дин.	106.—	75.—
6) Детски од бр. 35—38	дин.	124.—	87.—
7) Детски од бр. 24—30 тек гјон д.	60.—	42.—	

## ПУШТИИ:

1) Машки клот со кожа	дин.	31.—	32.—
2) Женски клот	дин.	23.—	16.—
3) Детски од 26—30	дин.	15.—	11.—
4) Детски од 31—34	дин.	15.—	11.—
5) Детски од 35—38	дин.	22.—	16.—

## ОПРАВКИ:

1) Машки пенчиња ковани	дин.	44.—	31.—
2) Машки пенчиња шивени	дин.	54.—	38.—
3) Женски пенчиња ковани	дин.	23.—	20.—
4) Женски пенчиња шивени	дин.	37.—	26.—
5) Детски пенчиња од 35	дин.	22.—	16.—

## Член 2.

Горните цени се определени на основание определениите нуми, режиска стопа 35% и законска печалба 20% врху работата и утрошениот материјал, тата и утрошениот материјал.

За другите услуги занаетчиите ќе наплатуваат према утрошените работи сатови, увеличени со режиската стопа и законска печалба од вредноста на утрошените надници.

## Член 3

Се задолжуваат народните одбори да го разгласат ова Решение, а Занаетчијската комара да изготви ценовник кои ќе бидат заверени од властите. Занаемчиите да ги истакнат ценовниците на видно место.

## Член 4

Ова Решение стапува на снага од денот на објавувањето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ и сите до сега издадени Решенија од народните одбори со која се определени цените на овие услуги, со издавањето на ова се анулираат.  
16 мај 1946 год. Скопје

Земски уред за цени  
Директор,  
Д. Саботко, с. р.

Во врска со Напатството за одредување на цените на занаетлиските услуги и производи бр. 7867 од 13 XII 1945 год. на Сојузниот уред за цени, Земскиот уред за цени го дојесуе следното:

## РЕШЕНИЕ Бр. 34

## Член 1.

Се определуваат цените на производите на скара по следниот начин:

	во Скопје		во другите места	
	I к.	II к.	I к.	II к.
1. Ражнич од 80 гр. дин.	3,50	5.—	5.—	4,50
2. Котлет од 150 гр. дин.	8,50	7,50	7.—	6,50
3. Штер од 120 гр. дин.	7,50	7.—	6,50	6.—
4. Шницли од 200 гр. дин.	11.—	10.—	9,50	9.—
5. Слезина од 60 гр. дин.	3,50	3,50	3.—	3.—
6. Срце од 80 гр. дин.	5.—	4,50	4.—	4.—
7. 2 бубрега од 80 гр. дин.	5.—	4,50	4.—	4.—
8. Крсани од 80 гр. дин.	5.—	4,50	4.—	4.—
9. Опашка од 60 гр. дин.	11.—	10.—	9,50	9.—
10. Кјупче од 40 гр. дин.	4.—	3,50	3,50	3.—
11. Кебанче од 15 гр. дин.	2.—	1,50	1,50	2 ком.

## Член 2.

Горните цени се определени на основание утрошениот материјал уголемен со 25—35% печалба. Оние дукјани кои се баваат само со скара на горните цени ќе зарачуваат по 10% печалба.

## Член 3.

Народните собори се задолжуваат да го разгледаат оваа Решение и ги категоризираат гостилниците и ресторантите во две категории.

## Член 4.

Оваа Решение стапуе на снага од денот на објавувањето во „Службен весник на Н. Р. Македонија“. Сите до сега издадени Решенија од народните собори се издавањето на оваа Решение се анулираат.

Земски уред за цени  
Директор,  
Д. Саботка, с. р.

## РЕШЕНИЯ

### од персонален карактер

#### МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

## Бр. 245

Поручник Балтевски Трајанов Бранко и поручник Петковски Глигоров Сотир се назначуваат за чиници во отсекоот за сузбијање на криминалитетот и привредна саботажа при Градскиот Народен одбор — О.В.Р. Скопје и се класираат во IX група.

## Бр. 246

Заставник Ковачески Панев Методија се назначува за зам. командир на Окружната народна милиција за поредок — Штип и се класира во IX група.

## Бр. 247

Пол. поручник Стојменов Јанев Владо се назначува за раководител на отсекоот за сузбијање на криминалитетот и привредна саботажа при Градскиот Народен одбор — Куманово и се класира во IX група.

## Бр. 248

Митевски Петров Трајан се назначува за раководител на отсекоот за сузбијање криминалитетот и привредна саботажа при Градскиот народен одбор О.В.Р. — Штип и класира во IX група.

## Бр. 249

Павловски Кр. Ацо од с. Битуше — Дебарско се назначува за шофер при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. Македонија и класира во VII група.

## Бр. 250

Јаковлевски С. Ефтим од с. Шешково — Кавдарско да се назначи за милиционер при Околинската народна милиција — Кавдарци и класира како званичник III група.

## Бр. 251

Прчков Александар од град Штип се назначува за чиновник-архивар при Окружниот народен одбор — Штип и се класира како званичник III група.

## Бр. 252

Тодоров П. Мито од град Струмица се назначува за шеф на О.В.Р. при Градскиот народен одбор — Струмица и класира во VIII група; Велев Б. Виктор од град Струмица се назначува за пом. шеф на О.В.Р. — При Градскиот Народен одбор Струмица и се класира како приправник IX група; Димева Ленка од град Струмица се назначува за чиновник и класира како приправник X група; Певкева Калопка од град Струмица се назначува за чиновник и се класира како приправник X група; Каракашева Љубица од град Струмица се назначува за чиновник и класира како приправник X група сите во О.В.Р. — При Градскиот народен одбор — Струмица.

## Бр. 253

Котевска Марковска Цвета од град Прилеп се назначува за чиновник во О.В.Р. при Градскиот народен одбор — Струмица и се класира како приправник IX група.

## Бр. 254

Абдулов Несим Мунир од с. Аркоција се назначува за милиционер при Околинската народна милиција — Гјорче Петров и се класира како званичник III група.

## Бр. 255

Ивановски Ј. Спасе од град Битола се назначува за милиционер при Градската народна милиција — Битола и се класира како званичник III група.

## Бр. 256

Стојановски М. Методи од град Битола се назначува за милиционер при Градската народна милиција Битола и се класира како званичник III група.

## Бр. 257

Јодашева Д. Живка од град Велес се назначува за чиновник при Окружниот народен одбор — О.В.Р. — Велес како приправник X група.

## Бр. 258

Гавровски Т. Благоја од с. Сиричино — Теарчеко се назначува за милиционер при Околинската народна милиција — Теарче и се класира како званичник III група, а досегашниот милиционер Асановски А. Исам се отпушта од милиционерската должност.

## Бр. 259

Николовски Т. Тодор од с. Крапа — Прилепско се назначува за милиционер при Околинската народна милиција — Брод и се класира како званичник III група.

## Бр. 260

Мустафа Алија од с. Пласница — Кичевско се назначува за милиционер при Околинската народна милиција — Брод и се класира како званичник III група.

Бр. 261

Антески С. Глигор од с. Вруток — Гостиварско се класира како званичник III група.

Бр. 262

Дојоски Т. Мицко милиционер при Околијската народна милиција Гостивар се разрешуе од должност.

Бр. 263

Давчев Д. Благој од град Штип се назначуе за служител II група при Окружниот народен одбор — О. В. Р. — Штип.

Бр. 264

Србиноски П. Јосиф, милиционер при Околијската народна милиција — Морихово се разрешуе од должност.

Бр. 265

Цветковски В. Кузман од с. Бродец се назначуе за милиционер при Околијската народна милиција — Мацари и се класира како званичник III група.

Бр. 266

Иванов Г. Јаким од град Кратово се назначуе за милиционер при Окружната народна милиција — Штип и се класира како званичник III група.

Бр. 267

Трајковски К. Ацко од с. Добреновац — Бродско се назначуе за милиционер при Околијската народна милиција — Брод и се класира како званичник III група.

Бр. 268

Заревски Теодосија милиционер при Градската народна милиција — Скопје се разрешуе од должност.

Бр. 269

Ефтовски И. Петре од с. Стенче — Тетовско се назначуе за милиционер при Околијската народна милиција — Тетово и се класира како званичник III група.

Бр. 270

Неделковски Б. Марко се назначуе за милиционер при Околијската народна милиција — Тетово и се класира како званичник III група.

Бр. 271

Бегинова Ката од град Велес се назначуе за чиновник при Окружниот народен одбор — О. В. Р. — Велес и се класира како приправник IX група.

Бр. 272

Трајков С. Славчо се назначуе за чиновник при Околијскиот народен одбор — О. В. Р. — Неготино и се класира како приправник X група.

Бр. 273

Стефановски Илчо од град Неготино се назначуе за шеф на О. В. Р. — при Околијскиот народен одбор — Неготино и се класира во VIII група.

Бр. 274

Јаневски С. Александар од с. Волковија — Тетовско се назначуе за шеф на О. В. Р. — при Околијскиот народен одбор — Тетово и се класира во III група.

Бр. 275

Трајковски Саздо се назначуе за надзирател и се класира како званичник I-група; Трајковски Никола од град Крушево се назначуе за чиновник и се класира во IX-група; Јованоски Јован од с. Селце-Прилепско се назначуе за надзирател и се класира како званичник I-група; Муарем Шефки од с. Гор. Црква—Ресенско се назначуе за надзирател и се класира како званичник во I-група и Димовски Д. Тодор од град Велес се назначуе за чиновник во интенданство то и се класира како званичник I-група сите во Главниот затвор — Скопје.

Бр. 276

Рамазан К. Рамазан се назначуе за администратор при Градската народна милиција — Скопје и се класира како званичник I-група

Бр. 277

Грковски Ефтимов Гаврил од град Берово се назначуе за чиновник при Околијскиот народен одбор О. В. Р. — Берово и се класира како приправник IX-група.

Бр. 278

Ангелов Н. Ангел се назначуе за водник при Околијската народна милиција — Гевгелија и се класира во X-група.

Бр. 279

Костовски Ст. Михајло од с. Пуста Река — Крушевско се назначуе за шеф на О. В. Р. — Крушево се класира во IX-група.

Бр. 280

Трајковски А. Блаже се назначуе за интендант при батаљното раководство при Окружната народна милиција—Велес и се класира како званичник III-група.

Бр. 281

Теменугов М. Христо од с. Богданци—Гевгелијско се назначуе за шеф на управата на народната милиција за град Гевгелија и се класира во IX-група.

Бр. 282

Чесмеџиски Краљо чиновник во О. В. Р. — при Околијскиот народен одбор — Старо Нагоричане а лицето Трајковски Спирос од О. В. Р. — при Старо Нагоричане се преназначуе на местото на Чесмеџиски Краљо.

Бр. 283

Пановски Гавро шеф на отсекоот Народна милиција при Окружниот народен одбор—Битола се преназначуе за шеф на О. В. Р. — при Градскиот народен одбор — Битола во VIII-група.

Бр. 284

Андоновски М. Добре од с. Маџрово—Гостиварско се назначуе за милиционер при Околијската народна милиција — Гостивар и се класира како званичник III-група.

Стоилов Ф. Ванчо од град Струмица се назначуе за шеф на О. В. Р. — при Околијскиот народен одбор — Струмица и класира во VIII-група. Бр. — 226

Тасевски В. Тома од град Битола се назначуе за милиционер при Окружната народна милиција Битола класира као званичник III - група. Бр. — 227

Танева С. Лила од град Велес се назначуе за чиновничка во О. В. Р. при Окружниот народен одбор — Велес и класира као званичник III - група. Бр. — 228

Рамиз Баџрам. милиционер при Околијската народна милиција — Дебар се разрешуе од должност Бр. — 229

Насуф Диме милиционер при Околијската народна милиција — Дебар се разрешуе од должност. Бр. — 230

Тапанџиски С. Миле од Битола се назначуе за криминален милиционер и класира као званичник III - група. Бр. — 231

Циков Димитар досегашен чиновник во отсекоот за сметководство при Министерството на финансии те на Н. Р. М. се назначуе за в. д. т. шеф на сметководниот отсек при Министерството за внатрешните работи и класира во VIII - група. Бр. — 232



Ангелов Т. Ване милиционер при Околијската народна милиција — Штип се разрешава од должноста на неговото место се назначава лицето Алиев Еминов Рачеп и класира као званичник III — група. Бр. — 233

Јанкуловски В. Милан од с. Базерник — Крушевачка Околија се назначава за милиционер при Околијската народна милиција — Дебар — Хисар и класира као званичник III — група. Бр. — 234

Подземски Милан зам. комадир на четното раководство при Околијската народна милиција Прилеп се разрешава од должноста. Бр. — 235

#### МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСУДИЕТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

Се назначава Драган Спасов, од гр. Скопје, за секретар VIII група во Околијскиот суд — Кр. Паланка. Бр. 33.

Се назначава Асен П. Баков, од гр. Петрич (Пирин, Македон.) за чиновник, во Околијскиот суд — Радовиш. Бр. 34.

Се назначава Селвија Серафимова, од гр. Скопје, за прислужничка II група во Околијскиот суд — Скопје. Бр. 36.

Се назначува Магдалена Д. Новакова, од гр. Кр. Паланка, за чин. приправи. во X група во Околијскиот суд во Кр. Паланка. Бр. 43.

Се назначава Славко Т. Арсов, од гр. Битола, за служител II група во Околијскиот суд — Битола. Бр. 44.

Се назначува Никола Др. Нечевски, од гр. Велес, за чиновник X група, во Околијскиот суд — Велес. Бр. 46.

Се назначува Страхил Н. Велков, од с. Моносопово — Струмишко, за чин. приправник IX група, во Околијскиот суд — Струмица. Бр. 50.

Се назначава лицето Георги Т. Марковски, од гр. Крушево, за служител I група, во Околијскиот суд Крушево. Бр. 52.

Се одменува заповедта бр. 34 од 28 II 1946 год. на Министерството на правосудието, за назначување на Асен П. Баков, за чиновник во Околијскиот суд во Радовиш, поради одкажувањето му да се јави на должноста. Бр. 91.

Се ослободува од должноста чиновнич. приправник IX група, во Околијскиот суд — Битола, по молба, Васил Георгиев Лазаровски. Ослободувањето му да се смета од денот на напуштањето на должноста. Бр. 93

Се назначува Амед Али Ашмедов, од гр. Кочани, за чиновник VIII група во Околијскиот суд во Кочани. Бр. 94.

Се назначува Мустава Кјазим Амит, од с. Град, Ц. Селско, за званичник III група, во Околијскиот народен суд во Ц. Село. Бр. 95

Се назначува Петар Панев Накашев, од Кочани, за званичник I група, во Околијскиот суд — Кочани.

Се назначава Владимир И. Атанасов, од Неготин, за званичник I група, во Околијскиот суд — Битола.

Се назначава Г. Везенковски, од гр. Берово, за званичник III група во Околијскиот суд — Берово.

Се назначава Борис Ил. Тутевски, од гр. Битола, за служител II група, во Околијскиот суд — Битола.

Се назначава Ташко П. Тасевски, од Битола, за чин. приправник IX група, во Околијскиот суд — Битола.

Се назначава Тодор П. Тасевски, од гр. Битола, за чиновник седма група, во Околијскиот суд — Битола.

Се назначава Ј. Фурнаџијска, од гр. Берово, за званичник III група, во Околијскиот суд — Берово.

Се назначава Ј. Гилова, од гр. Велес, за чиновничка во Околијскиот суд — Велес.

Се назначава Драга Костова од гр. Велес, за чиновник IX група при Министерството на Правосудието

Се ослободува од досегашната должноста, чиновнич. приправник X група во Околијскиот суд во Битола, по молба, лицето Блага Димова Николоска со 30 април 1946 година.

Се ослободува од досегашната должноста, чиновнич. приправник X група во Окол. суд во Штип, по молба, лицето Михајло Митев Манев со 30 април 1946 год.

Се одменува заповедта бр. 63 од 1 април 1946 год. на Министерството на правосудието, за назначување на лицето Кузман К. Трифуновски, за чиновник во Окол. суд во Куманово, бидејќи истиот не е ослободен од досегашната му должноста.

По претложение на директорот на Народниот театар бр. 364/11 април 1946 год. и во интерес на службата го отпуштам од служба артистот Предраг Дишленкович.

Отпуштањето се смета од 1 април 1946 год.

#### МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

М-р Воислав Сотировски, врз основа на неговата молба се назначува за управител на Државната аптека во гр. Гостивар.

Назначението да му се смета од денот на стапувањето на должноста. — Бр. 192.

Се преместува Слободанка Ристоска од Министерството на народното здравје — Скопје за чиновник во Окружната болница Битола.

Назначението да се смета од 1 IV 1946 година. — Бр. 260.

На основание на решението бр. 209 од 1 април 1946 год. на Комитетот за заштита на народното здравје Белград.

#### РЕШАВАМ:

да се Д-р Петар Чурин, лекар даде привремено на работа во Земската болница Скопје. — Бр. 325.

Воз основа на решението бр. 206 од 28 III 1946 год. на Комитетот за заштита на народното здравје Белград,

#### РЕШАВАМ:

да се Д-р Рајич Милутин, лекар даде на работа во здравствената станица при Градскиот народен одбор Велес. — Бр. 326

Андреј Вучков, заботехник во Битола се демобилизира. — Бр. 329.

Димитар Андонов се демобилизира и се назначува за микроексперт во с. Пирава. — Бр. 330.

Иван Христов Антарароски се демобилизира и се назначува за сан. помошник во здравствената станица Гостивар. — Бр. 331.

Се назначува Блага Миркова за асистенка во забнатата амбуланга во гр. Битола.

Назначението да се смета од денот на постапувањето на должноста. — Бр. 333.

Христо Георгиевски, дентист се мобилизира граѓански и се дава на работа во забната поликлиника во гр. Битола. — Бр. 334.

Се отменуе решение бр. 230 од 1 III 1946 год. за М-р Боривој Обрадович и остануе во сила старото. — Бр. 301.

Се отменуе решение бр. 231 од 1 III 1946 год. за Хасан Љатив и остануе во сила старото. — Бр. 302.

М-р Сотир Спасевски аптекар во I државна аптека Прилеп се преместуе за управител на II државна аптека Прилеп. — Бр. 303.

М-р Киро Спасевски, аптекар во државната аптека Струмица се демобилизира и се назначуе за управител на државната аптека Велес. — Бр. 304.

М-р Венко Абраванел, аптекар во II држ. аптека Битола се демобилизира и се дава на работа на Земскиот завод за осигуруење на работниците — Скопје. — Бр. 306.

М-р Борис Смилев, управител на аптеката во Велес се преместуе за управител на II државна аптека Битола. — Бр. 305.

Горица Бојчева, акушерка во Св. Никола се демобилизира. — Бр. 310.

Се назначуе Горица Д. Стојчева од Скопје за билетопрверителка во Катлановската бања. — Бр. 312.

Се назначуе Иван С. Жиковски од с. Гари Дебарско за бањарија во Катлановската бања. — Бр. 314.

Се назначуе Христо Георгиевски за служител во Катлановската бања. — Бр. 313.

Се назначуе Крсто Ристов Цифрески за служител во Катлановската бања. — Бр. 315.

Д-р Продром Симеонов, прочелник на здравната служба во Битола се назначуе за лекар-епидемиолог во Градската поликлиника — Битола. — Бр. 323.



## СЛУЖБЕН ВЕСНИК

На Народна Република Македонија

## ОГЛАСЕН ДЕЛ

### К О Н К У Р С

#### За шестомесечен курс за медицински сестри

Министерството на народното здравје распишуе конкурс за шестомесечен курс за 30 медицински сестри кој ќе се одржи во токот на оваа година во град Скопје.

На курс ќе се примаат кандидати кои имаат најмалко основно образование.

Кандидатите за овој курс треба да подадат: молби со податоци за работата до пријавуењето; да приложат документи за свршеното школо и крсталоно. Молбите ќе се предават преку околиските или градските н. о. до Министерството на народното здравје.

На курсот ќе се приемат само курсиски од 18 до 25 години.

Молбите ќе се приемат до 25 мај 1946 година. Курсистите за време на посетуење на курсот ќе добиват бесплатен ствен и храна.

Од Министерството на народното здравје.

28

### Судски огласи

Тужителката Вида Мизрахи од Скопје тужи во судот Јосиф Е. Мизрахи од Скопје, сега во неизвесност.

За застапник на тужената страна која е во неизвесност судот одредуе др. Јордан П. Стојанов, адвокат од Скопје, кој ќе го заступа на неговиот трошок и опасност.

Се повикуе тужениот да воток од 10 дена од објавуењето во Службен весник на обои оглас се јави и го означи својот полномошник, оти во противен случај спорот ќе се реши и без неговото присуство.

Гр. бр. 319/46 год. од 20 V 1946 год. од Окружниот Народен суд гр. Скопје.

90

Тужителот Јосиф Ј. Сион од Скопје, тужи во судот Сарина Камхи, од Скопје, сега во неизвесност.

За застапник на тужената страна која е во неизвесност судот одредуе др. Јордан П. Стојанов, адвокат од Скопје, кој ќе го заступа на нејзин трошок и опасност.

Се повикуе тужениот да во рок од 15 дена од објавуењето во Службен весник на овој оглас да се јави и го означи свој полномошник оти во противен случај спорот ќе се реши и без нејно присуство.

Гр. бр. 316/46 год. од 18 V 1946 год. од Окружниот народен суд гр. Скопје.

91

Гр. Д. бр. 305/46 година

Тужителот Панче Иванов Трајков, од Скопје, ул. 323 бр 1 поднесе против тужената Зоока Панчева родена Ангелова Димитрова, бив. од Скопје, а сега со непознато местожителство тужба за бракоразвод.

По оваа тужба одредено е рочиште за усмена расправа во овој суд на 21 јуни 1946 год., во 8 саатот.

Како местото на живеењето на тужената, не е познато и се поставуе како заштитник за нејзините права Јордан Х. Панзов, адвокат од Скопје, кој ќе ја заступа на нејзин трошок и опасност, дуди иста та не се јави пред суд или не назначи полномошник.

Од Окружниот суд во Скопје 15 мај 1946 год.

92

Тужителката Десанка Глигорова Зајцова, од гр. Куманово, тужи во судот Георги Зајцев рудар во рудникот „Лојане“ Кумановска околина, сега во неизвесност.

За застапник на тужената страна која е во неизвесност, судот одредува др. Јордан П. Стојанов адвокат од Скопје, кој ќе го заступа на неговиот трошок и опасност.

Се повикуе тужениот да во рок од 30 дена од објавуењето во Службен весник на овај оглас да се јави и го означи свој полномошник оти во противен случај спорот ќе се реши и без негово присуство.

Гр. бр. 90/46 год. 27 IV 1946 г. од Окружниот народен суд гр. Скопје.

93

Согласно чл. 15 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Окружниот народен суд во Осјек К. бр. 267 од 27 XI 1945 година која гласи:

Др. Томислав Булати и др. односно концерн „Бата“ во гр. Битоља се осудуе на конфискација на целиот имот.

94

Согласно чл. 7 од помениот закон се канат кредиторите на осудениот-осудената фирма, да во рок од 15 дена од објавувањето на ова објава во „Службениот весник на НРМ, пријават на овој суд своите барања.

Од Околинскиот народен суд во гр. Битоља, — 9 април 1946 год. Н. бр. 26/46 год.

95

Согласно доставениот список на пописот бр. 488/46 год. од Околинскиот народен одбор во гр. Кичево по чл. 28 од Зак. за конфискација се изврши на ден 26 III 1946 год. конфискација на целокупниот имот, односно на Електричната централа во гр. Кичево на Борисав Крстич од гр. Скопје а живуш во град Кичево.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас ги пријават своите барања.

И. Бр. 266/46 година од Околинскиот народен суд во град Кичево.

96

2. Судски оглас. Тужителката Мурадија Речеп Јусуfoва од гр. Скопје тужи во судот Речеп Јусуф Адиров, од гр. Цаковица сега во неизвесност.

За Заступник на тужената страна која е во неизвесност судот одредуе др. Јордан П. Стојанов адвокат од Скопје кој ќе го застапува на неговиот трошок и опасност.

Се повикуе тужениот, во рок од 30 дена од објавувањето во Службениот весник да се јави и го означи свој полномошник, оти во противен случај спорот ќе се реши и без негово присуство.

Гр. бр. 222/46 г. од 4 V 1946 год. од Окружниот народен суд гр. Скопје.

97

## ОГЛАС

Царинскиот инспекторат за Македонија со решение бр. 839 од 10 IX 1945 година ги осуда: Спасе Јованов, Косто Л. Доновски и Косто Ј. Доновски сите од с. Крчиште Грција да платат казна во износ од 141.50 динари;

Да се запленаат во полза на државата 30.000 лева дадени на помагачот-потказивачот. Да се запленаат стоката: — 2 бивола и едеа вол конфискуе.

Бидејќи местожителството на истите не им е познато се канат преку „Службениот весник на НРМ“ да во рок од 15 дена, од денот на објавувањето на третиот оглас се жалат до Министерството за финансии — Одделение за царини во Белград а преку Царинскиот инспекторат во Скопје.

Жалбата да е таксирана со 100 динари.

Битољска царинарница бр. 123/46.

31

Кооперативната комисија при Претседателството на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 739 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар новооснованата Селска општа кооперација во с. Будимирци околија Морновска.

Кооперацијата е основана по типовите правила за селска општа кооперација издадени од кооперативната комисија.

Одговорноста е во десеторен размер.

За Кооперацијата подпишуваат членовите на извршниот одбор.

Бр. 739 регистр. бр. 770 Скопје.

Кооперативна Комисија  
32

Кооперативната комисија при Претседателството на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 740 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар новооснованата Селска општа кооперација во с. Габрово околија Струмичка под името.

Кооперацијата е основана по типовите правила за селска општа кооперација издадени од кооперативната комисија.

Одговорноста е во десеторен размер.

За Кооперацијата подпишуваат членовите на извршниот одбор.

Бр. 740 регистр. бр. 771 Скопје.

Кооперативна Комисија  
33

Кооперативната комисија при Претседателството на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 747 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар новооснованата селска општа кооперација во с. Орехово околија Битољска.

Кооперацијата е основана по типовите правила за селска општа кооперација издадени од кооперативната комисија.

Одговорноста е во десеторен размер.

За Кооперацијата подпишуваат членовите на извршниот одбор.

Бр. 747 регистр. бр. 761 Скопје.

Кооперативна Комисија  
34

Кооперативната комисија при Претседателството на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 745 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар новооснованата селска општа кооперација во с. Просениково околија Струмичка.

Кооперацијата е основана по типовите правила за селска општа кооперација издадени од кооперативната комисија.

Одговорноста е во десеторен размер.

За Кооперацијата подпишуваат членовите на извршниот одбор.

Бр. 745 регистр. бр. 736 Скопје.

Кооперативна Комисија  
35

Кооперативната комисија при Претседателството на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 748 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар новооснованата селска општа кооперација во с. Сушица околија Маџари.

Кооперацијата е основана по типовите правила за селска општа кооперација издадени од кооперативната комисија.

Одговорноста е во десеторен размер.

За Кооперацијата подпишуваат членовите на извршниот одбор.

Бр. 748 регистр. бр. 760 Скопје.

Кооперативна Комисија  
36

Кооперативната комисија при Претседателството на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 741 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар новооснованата селска општа кооперација во с. Варварица околија Струмичка под името „Партизан“.

Кооперацијата е основана по типовите правила за селска општа кооперација издадени од кооперативната комисија.

Одговорноста е во десеторен размер.

За Кооперацијата подпишуваат членовите на извршниот одбор.

Бр. 741 регистр. бр. 772 Скопје.

Кооперативна Комисија  
31.

ТРГОВСКО—ИНДУСТРИЈАЛНА БАНКА „ВАРДАР“  
А. Д. СКОПЈЕ

Ке се одржи на 29 јуни 1946 година во 16 саатот редовни собраниа на акционерите.

Дневен ред:

1. Избирање часници на собранието;
2. Чатење на извештајот на Управниот и Контролниот одбор за 1943, 1944 и 1945 год. и билансите; разрешување на одборите и избирање на нови;
3. Изменение на банковниот правилник; ликвидација и избирање на ликвидаторите.
4. Евентуали.

Депонуењето на акциите е на касата на банка „Вардар“ Скопје и индустријалната банка на Југославија Белград три дена пред собранието.

1 — 3  
29

ИНДУСТРИЈАЛНО ДРУЖЕСТВО „ОРЕЛ“ А. Д.  
СКОПЈЕ

Ке одржи на 29 јуни 1946 година во 17 саатот редовни годишни собраниа на акционерите во локалот на банка „Вардар“.

Дневен ред:

1. Избирање часници на собранието;
2. Читање извештајот на Управниот и Контролниот одбор за 1943, 1944 и 1944 и 1945 год. и билансите; разрешување на одборите и избирање на нови;
3. Изменение на друштвениот правилник;
4. Евентуали.

Депонуењето на акциите е на касата на банка „Вардар“ Скопје и Индустријалната банка на Југославија Белград три дена пред собранието.

1 — 3  
30

О Г Л А С

Народна банка на Кралевина Југославија филијала Скопје, на основание Законот за измените на Законот за Народната банка на Кралевина Југославија од 17 јуни 1931 год. со измененијата и дополненијата од 14 септември 1940 година, изгласан од Сојузната скупштина и Скупштината на народите на Уставотворната скупштина, на ден 15 јануари 1946 година — обнародован во Службениот лист ФНРЈ број 6 од 18 јануари 1946 година, и огласот на својата Централа во Белград за регистровање на промените во називот на фирмата, бр. 15533/2 од 1 февруари 1946 година, потврден од Окружниот суд за град Белград во Белград под ФИ број 52/46 од 5 февруари 1946 година, објавен во Службениот лист ФНРЈ бр. 13 од 12 февруари 1946 година, ја промени својата досегашна фирма. Нејзината фирма во иднина ќе гласи:

НАРОДНА БАНКА

на Федеративна Народна Република Југославија  
Филијала — Скопје

На основание чл. 2 од Статутите на Банката, потврдени од Министерот на финансии под број 41683/1 од 25 јуни 1931 година со измененијата и дополненијата од 16 септември 1940 година, фирмата на филијалата на банката во Скопје полноважно ќе ја потпишуваат во сите работи од нејзиниот делокруг, управникот или неговиот заменик, заедно со еден од чиновниците кои за тоа го одреди Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ во Белград.

Извршниот комитет, на основание овластуењето од Управниот одбор на банката, додели право на колективно потпишување на фирмата на банчината филијала во Скопје и тоа: на Александар Богоев, в. д. управник, Димитар Георгиев, в. д. пом. управник, а во отсуствие на еден од нив — на Александар Вишњецки, чиновник — сите во филијалата во Скопје.

Се излагаат потписите на лицата овластени да ја потпишуваат банчината фирма на филијалата во

Скопје. Овија потписи изложени се исто така во просториите на банчината филијала во Скопје, улица Маршал Тито број 19, кои се пристапни на публиката.

Март 1946 год.  
Скопје

НАРОДНА БАНКА

На федеративна Народна Република Југославија  
Филијала — Скопје

Д. Георгиев, с. р.

А. Богоев, с. р.

Овластените лица ќе потпишуваат:

Александар Богоев,

Димитар Георгиев,

в. д. управник

в. д. пом. управник

Александар Вишњецки,  
чиновник

31

Мали оглас

Војна книшка 356415 на Ивановски Марко Стимен се огласуе за невалидна. 1—1  
63

Платна книшка бр. 206444 серија Ш на Ангел Моисовски капетац се огласуе за невалидна. 1—1  
64

Војна книшка бр. 133775 на име Игич Миланов Божидар е изгубена и се огласуе за невалидна. 1—1

Војна книшка бр. 608050 на Цецев Ангел е уништена и се огласуе за невалидна. 1—1  
65

Лична карта издадена од Околинскиот народен одбор во Прешево на име Сали Сабит Исеин се огласуе за невалидна. 66

Војна книшка бр. 340697 на име Ејуповски Јаја Јусуфов е изгубена и се огласуе за невалидна. 1—1  
67

Војна книшка бр. 361932 на име Борис Томов Марков е изгубена и се огласуе за невалидна. 1—1  
68

Војна книшка бр. 361932 издадена на име Панче Илиев Захариевски е изгубена и се огласуе за невалидна. 1—1  
69

Гјорѓевиќ Велко Цветков ги огласуе за невалидни следните документи: уверење за демобилизација, препис на решението на штабот на V армија за демобилизација, оверен препис на шефот на персонално одделение на 52 дивизија и војничка книшка бр. 259286. 1—3  
70

Војна книшка бр. 373843 и уверение 482 од 15 XI 1945 год. издадени на Лазар Донеv Маркоски се изгубени и се огласуат за невалидни. 1—1  
71

Платна книшка бр. 49160 на Туровиќ Драгутин е изгубена и се огласуе за невалидна. 1—1  
72

Војна книшка бр. 2017 на име Трајан Георги Николоски е изгубена и се огласуе за невалидна. 1—1  
73

Војна книшка бр. 107337 на име Фети Незир Камберовски да се смета заневалидна. 74



Дебели зелени картони за слободното одење на моторните коли бр. бр. 11401 11402 11403 11404, 11405 11406, 11407, 11408, 11409, 11410 11411, 11412, 11413 11414 11415, 11416 11417, 11418, 11419, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425 11426, 11427 11428, 11429, 11430 11431, 11432, 11433, 11434, 11435 11436 11437 11438, 11439 и 11440 се огласуат за невалидни  
Саобраќано одделение на V Армија  
75

1. Легитимација за снабдување бр. 18306 на име Тошевски Георгиев Киро е изгубена и се прогласуе за невалидна.  
76

3. Изгубената поарчачка карта „Г“ бр. 06098 на име Андрија Величковски се прогласуе за невалидна  
77

4. Изгубената Домакинска книшка „К“ бр. 11946 на име Камил Али Камил од Скопје се прогласуе за невалидна.  
78

5. Изгубениот детски купон Д-1 на име Ава Муштафа Абдураманов од Скопје да се смета невалиден.  
79

6. Пријавица на име Мустафовски Хади Абдураман од Скопје е изгубена и се прогласуе за невалидна.  
80

7. Изгубената лична карта на име Весел Бајрамов од с. Сарај — околија Ѓорче Петров да се смета невалидна.  
81

8. Изгубените купони за леп на име Јанев Атанас Минев Јанева Цвета Илиева Јанева Спасена Атанасова и Блажевска Благуна Методијева — од Скопје се прогласуат за невалидни.  
82

9. Изгубената поарчачка книшка „Г“ на Никола Б. Тримпаревски од Скопје се прогласуе за невалидна.  
83

10. Изгубена е лична карта на Мирослав Димитаров Лазотров Бубевски од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
84

11. Изгубена е домакинска книшка бр. 19.888 на Лазо Фотевски од гр. Хрутишта—костурско. Се прогласуе за невалидна.  
85

12. Изгубената домакинска книшка „К“ бр. 2735 на име Панче Алексов Манасиевски од Скопје се прогласуе за невалидна.  
86

13. Изгубената легитимација за снабдување бр. 30679 на Иванка Илиева од Скопје да се смета невалидна.  
87

14. Изгубената легитимација за снабдување бр. 30681 на Надица Илева од Скопје се прогласуе за невалидна.  
88

15. Изгубената пријава на име Зарко Николов Илиев од Скопје се прогласуат за невалидна.  
89

16. Изгубена е снабдителна книшка на Цана Драгова Николова од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
90

17. Изгубената легитимација за снабдување на Цана Драгова Николова од Скопје се прогласуе за невалидна.  
91

18. Изгубената легитимација за снабдување на Марија Трајкова Димитрова од Скопје да се смета невалидна.  
92

19. Изгубената легитимација за снабдување на Даница Божинова Спасенова од Маврово—околија гостиварска да се смета невалидна.  
93

20. Изгубена е легитимација на Бојан Благоев Димитров од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
94

21. Изгубена е членска карта од кооперација IV реон на име Благоја Панков Димитров од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
95

Изгубена е легитимација бр. 51788 на Љиљана Стефанова Читкушева и се прогласуе за невалидна.  
96

Изгубена е домакинска книшка „К“ на име Асан Азисов Идриз од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
97

Изгубена е легитимација за снабдување на име Саџиде Идризов Сефер и се прогласуе за невалидна.  
98

Изгубена е легитимација бр. 22174 на Измика Боризова од Скопје. Да се смета невалидна.  
99

Изгубена е домакинска книшка „К“ бр. 18137 на Јусуф Мамудов Бекиров од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
100

Изгубена е дополнителна поарчачка карта „Р1“ на име Селим Займ Карамет и се прогласуе за невалидна.  
101

Изгубената лична карта на Еда Сали Демирова од Скопје се прогласуе за невалидна.  
102

Изгубена е домакинска книшка „К“ бр. 20384 на Фаик Исмаил од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
103

Изгубена е легитимација за снабдување на илмие Фаикова од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
104

Изгубена е домакинска книшка „К“ бр. 8742 на Руфат Селим Исмаил од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
105

Изгубена е легитимација за снабдување на име Садедин Руфат Исмаил од Скопје и се прогласуе од Скопје и се прогласуе за невалидна.  
106

Изгубената легитимација за снабдување на име Мемед Сејфула Јусуф од Скопје се прогласуе за невалидна.  
107

Изгубена е домакинска книшка „К“ на Александар Драганов Начев и се прогласуе за невалидна.  
108

Изгубена е легитимација за снабдување на Драган Александров Драганов. Да се смета невалидна.  
109

Изгубена е општа граѓанска поарчачка карта „Г“ на Драган Александров Драганов. Да се смета за невалидна.  
110

Изгубена е открит лист на име Ана Миоска ваџа ден од кумановски градски одбор и се прогласуе за невалиден.  
111

- Изгубени се кухи лист и потврда за примање на пријавата на име Ана Миљоска и се прогласуат за неваљидни. 112
- Изгубена е дополнителна поарчачка карта „Р2“ на име Стојна Митева и се прогласуе за неваљидна. 113
- Изгубена е општа граѓанска поарчачка карта „Г“ на Роска Недевска Томова од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 114
- Изгубена е легитимација за снабдување на Николи Николовски од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 115
- Изгубена е легитимација за снабдување на Борис Христовски од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 116
- Изгубена е легитимација за снабдување на Илинка Христова од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 117
- Изгубена е легитимација за снабдување бр. 15976 на Кирил М. Иванов од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 118
- Изгубена е легитимација за снабдување бр. 18455 на Метија Секшиова од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 119
- Изгубена е домаќинска книшка „К“ бр. 18355 на Калесе Нури Усеин од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 120
- Изгубена е домаќинска книшка „К“ на име Лена Томова Чкатрова и се прогласуе за неваљидна. 121
- Изгубена е дополнителна поарчачка карта „Д1“ на Еуро М. Попов од Визбегово—окоп, Скопска и се прогласуе за неваљидна. 122
- Изгубена е општа граѓанска поарчачка карта „Г“ на Рашид Рустемович Бакир од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 123
- Изгубена е легитимација за снабдување бр. 72564 на Дуррија Хасанова Касимовска од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 124
- Изгубена општа граѓанска карта „Г“ на Занка Настова Јордашова од Скопје се прогласуе за неваљидна. 125
- Изгубена е дополнителна поарчачка карта „Д2“ бр. 3917 на Панче Д. Стефанов од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 126
- Изгубена е домаќинска книшка „К“ бр. 7784 на Младен Стефанов и се прогласуе за неваљидна. 127
- Изгубена е легитимација за снабдување бр. 37367 на Тодор Трајков од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 128
- Изгубена е општа граѓанска поарчачка карта „Г“ на Димче Ангелов Стојанов од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 129
- Изгубена е легитимација за снабдување бр. 09174 на Милован Игњатовски од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 130
- Изгубена е домаќинска книшка „Д“ на Стојан Христов Николов од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 131
- Изгубена е легитимација за снабдување бр. 17450 на Трајан Стефанов од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 132
- Изгубена е домаќинска книшка „К“ бр. 1080 на Ивановски Петко од Гаупово—Скопско и се прогласуе за неваљидна. 133
- Изгубена е домаќинска книшка бр. 8333 на Марја Исакowska од Гостивар и се прогласуе за неваљидна. 134
- Изгубена е домаќинска книшка на Ружа Николеска Бошкова од Скопје и се прогласуе за неваљидна. 135
- Војната книшка бр. 178633 издадена на Ристовски М. Глигор е изгубена и се прогласуе за неваљидна. 136

## СОДРЖАЈ

Страна

- 151 Решение за дневниците на службениците за службени патувања во границите на државата
- 151 Решение за одобрување на Дирекцијата за градежен материјал
- 153 Правилник за полагање на дактилографски курс 131
- 154 Изменение и доплнение на Правилникот за државни трг. гимназии
- 155 Заповед за назначување на Дисциплински суд при Министерството на просветата
- 156 Решение за фузија на текстилните фабрики „Кузман Јосифовски Питу“, „Тулбент“ и „Армаган“
- 157 Саопштение на Министерство на индустријата на ФНРЈ 132
- 158 Напаствие за извршение на збирот вуджет на расходите за 1946 година на НРМ 133
- 159 Напаствие за наплатавање на трошарска такса 139
- 160 Напаствие за заступување на Министерството на финанциите
- 161 Одлука на Министерството на фанг. и снабд. за стаж на учениците од трг. гимназии 142
- 162—163—164—165 и 166 Решенија на Уредот за цени за одредување на цени на: изгорено масло, пуштание во слободна продажба на зарваат, одредување на цените на машинско браварски услуги, на хемиско чистение и за определување на цената на тенеке джиски услуги 143



